

ОДЛУКА ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на

Одлуката за тарифата на надоместоци на услугите што ги врши НЛБ Банка АД Скопје бр.0205-1824 од 02.07.2018 година и Одлуките за измени и дополнувања на одлуката за тарифата на надоместоци на услугите што ги врши НЛБ Банка АД Скопје бр.0205-2391 од 29.08.2018, бр.0205-2480/2 од 14.09.2018, бр.0205-2480/2 од 15.09.2018, 0205-2564 од 19.09.2018, 0205-2933/2 од 31.10.2018, 0205-2932/2 од 01.11.2018, 0205-3211 од 01.12.2018, 0205-012 од 03.01.2019, 0205-155 од 24.01.2019, 0202-482 од 08.03.2019, 0202-530 од 14.03.2019, 0202-755 од 04.04.2019, 0202- 828 од 11.04.2019, 0202 – 834 од 11.04.2019, 0202 – 920 од 19.04.2019, 0202 – 833 од 11.04.2019, 0202 – 1087 од 10.05.2019, 0202 – 1153 од 16.05.2019, 0202 – 1151/2 од 16.05.2019, 0202 – 1147 од 16.05.2019, 0202 – 1218 од 22.05.2019, 0202-618 од 28.03.2019, 0202 – 1224 од 22.05.2019, 0202 – 1286 од 30.05.2019, 0202 – 1351 од 06.06.2019, 0202 – 1416/2 од 13.06.2019, 0202 – 1224 од 22.05.2019, 0202 – 1677 од 15.07.2019, 0202 – 1921 од 08.08.2019, 0202 – 1922 од 08.08.2019, 0202 – 1981 од 15.08.2019, 0202 – 2025/2 од 22.08.2019, 0202 – 2091/2 од 05.09.2019, 0202-2101 од 05.09.2019, 0202 – 2236 од 23.09.2019, 0202 – 2092/2 од 05.09.2019, 0202 – 2286 од 30.09.2019, 0202 – 1224 од 22.05.2019, 0202 – 2779 од 14.11.2019, 0202-2773 од 14.11.2019, 0202 – 2917 од 27.11.2019, 0202 – 2918 од 27.11.2019, 0202 – 2919 од 27.11.2019, 0202 – 2842 од 21.11.2019, 0202 – 2690 од 07.11.2019, 0202 – 3270 од 26.12.2019, 0202 – 155 од 24.01.2020, 0202- 308 од 27.02.2020, 0202 – 450/2 од 16.03.2020, 0202 - 503 од 19.03.2020, 0202 – 665 од 10.04.2020, 0202 – од 01.07.2020, 0202 – 1635 од 18.08.2020, 0202 – 1994 од 08.10.2020, 0202-2110 од 20.10.2020, 0202-35 – од 14.01.2021, 0202-450/2 од 16.03.2021, 0202-493 од 01.04.2021, 0202-710 од 29.4.2021, 0202-740 од 06.5.2021, 0202-860 од 27.5.2021, 0202-932-03.6.2021, 0202- од 29.7.2021, 0202 - 1475 од 26.8.2021, 0202-1476 од 26.8.2021, 0202-1821 -21.10.2021, 0202-1818 од 21.10.2021, 0202-1810 од 21.10.2021, 0202-1811 од 21.10.2021, 0202- 1848 од 29.10.2021, 0202-1959 од 11.11.2021, 0202 - 1910 од 04.11.2021, 0202-116 од 27.01.2022 ; 0202-172 од 10.02.2022; 0202-148 од 03.02.2022; 0202-618-од 05.05.2022; 0202-615- од 5.5.2022, 0202/812- од 23.06.2022, 0202- од 30.6.2022

СОДРЖИНА

ДЕЛ 1. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	4
1. КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА	4
2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА	11
3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА	14
4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА.....	17
5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА.....	21
6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ПРАВНИ ЛИЦА.....	24
7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ ЛИЦА.....	27
ДЕЛ 2. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	30
1. КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	30
2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА.....	34
3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА.....	34
4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	37
5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА.....	41
6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА.....	44
7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА	46
СТВАРНИ ТРОШОЦИ	46
ЗАЕДНИЧКИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	47

ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

ДЕЛ 1. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА**1. КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА****1.1. ПРОВИЗИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ****1.1.1. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ**

1.1.1.1	Факторинг за домашни компании со и без право на регрес	0,1% еднократно, мин.6.000 МКД
1.1.1.2	Краткорочен/револвинг кредит со 100% депозит – <i>Retail</i> Краткорочен/револвинг денарски кредит – <i>Retail</i> Краткорочен кредит за мали и средни претпријатија – денарски, денарски со девизна клаузула и девизен кредит Краткорочен денарски кредит Пакет 30 Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Пакет 30	0,5 еднократно, мин. 3.000 МКД Без провизија за рефинансирање на изложеност од друга Банка кај клиенти со ББ до ААА бонитетна класификација
1.1.1.3	Кредит обезбеден со банкарска гаранција	0,5% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.1.4	Краткорочен денарски кредит 6+6	0,75% еднократно, мин.3.000 МКД
1.1.1.5	Краткорочен денарски/револвинг кредит Макам транс - <i>Retail</i> Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Макам транс - <i>Retail</i>	0,75% еднократно, макс.100.000 МКД
1.1.1.6	Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Промотивен <i>Overdraft</i> за МСП и големи претпријатија Промотивен <i>Overdraft</i> за микро и мали претпријатија	0,75% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.1.7	Масовен <i>overdraft</i> – <i>Retail</i> Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Пакет Иноватор	0,75% еднократно, мин.5.000 МКД; без провизија за одобрување за првата година
1.1.1.8	Ликвидо кредит	2% еднократно, мин. 1.000 МКД
1.1.1.9	Краткорочен НЛБ <i>iStyle u E-shop</i> кредит	2% еднократно, мин. 2.000 МКД
1.1.1.10	Краткорочен денарски кредит /денарска клаузула/девизен кредит	0,3%-0,75% еднократно, мин 5000 мкд
1.1.1.11	Краткорочен/револвинг денарски/девизен кредит со 100% депозит	0,2%-0,5% еднократно, мин 5000 мкд
1.1.1.12	Краткорочен кредит за нето-извозници/ денарски и девизен	0,4%-0,5% еднократно, мин 5000 мкд
1.1.1.13	Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Пакет Start up30 Кредит за дозволено пречекорување на сметка <i>overdraft</i> Пакет Start up60	900 МКД еднократно годишно
1.1.2	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ	
1.1.2.1	Долгорочен кредит за деловен простор	1% еднократно, мин.6.000 МКД, макс.90.000 МКД
1.1.2.2	Долгорочен Авто-бизнис кредит	1% еднократно, мин.6.000 МКД, макс.25.000 МКД
1.1.2.3	Долгорочен Бизнис-плус денарски кредит	1,25% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.2.4	Долгорочен кредит за микро и мали бизниси	1,5% еднократно, мин.5.000 МКД (за Агро бизнис кредит мин.3.000 МКД)

	Долгорочен наменски кредит за набавка на опрема Долгорочен Брз бизнис кредит Агро-бизнис кредит	(Долгорочен кредит за микро и мали бизниси за преземање од друга банка 0,5% еднократно, мин. 2.500 МКД)
1.1.2.5	Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24 месеци-retail	0,8% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.2.6	Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24 месеци-corporate	0,8% еднократно, мин.3.000 МКД
1.1.2.7	Долгорочен О2 револвинг Лимит – 36 месеци	1,2% еднократно, мин. 5.000 МКД
1.1.2.8	Долгорочен кредит - Пакет 30 Долгорочен кредит мали и средни претпријатија за инвестиции и трајни обртни средства денарски со девизна клаузула и девизен-retail Долгорочен денарски кредит за мали и средни претпријатија за инвестиции и трајни обртни средства-retail	0,5% еднократно, мин.3.000 МКД Без провизија за рефинансирање на изложеност од друга Банка
1.1.2.9	Долгорочен кредит денарски/девизен со 100% депозит Долгорочен кредит за мали и средни претпријатија за инвестиции-corporate Долгорочен 5+ бизнис кредит-corporate Долгорочен 5+ бизнис кредит-retail	0,5% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.2.10	Долгорочни кредити за транспортни претпријатија Макам транс - <i>Retail</i>	0,5% еднократно; без провизија за преземање од друга банка
1.1.2.11	Долгорочен кредит МРФП – кредитна линија Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна линија	1,5% еднократна провизија
1.1.2.12	Долгорочни кредити – жени во бизнисот –Corporate Долгорочен денарски кредит за инвестиции и во основни и обртни средства – <i>Retail</i> Долгорочен денарски кредит мали и средни претпријатија за трајни обртни средства-corporate Долгорочен кредит за набавка на возило-corporate	0,75% еднократно, мин.5.000 МКД
1.1.2.13	Долгорочен кредит МБПР ЕИБ V' инвестициски и трајни обртни средства Долгорочен кредит од сопствени средства на банката/денарски/девизна клаузула/девизни кредити-corporate Долгорочен кредит за инвестициски вложувања, основни средства, превземање од други банки и останати долгорочни намени со фиксна каматна стапка	0,5%-1% еднократно, мин 5000 мкд
1.1.2.14	Долгорочен НЛБ <i>iStyle u E-shop</i> кредит	2% еднократно, мин. 2.000 МКД
1.1.2.15	Долгорочен денарски бизнис кредит-retail	0,5% еднократно, мин.3.000 МКД Без провизија за рефинансирање
1.1.2.16	Долгорочен денарски кредит за инвестициски проекти – за фотонапонски централи	0,4%-0,75% еднократно, мин 5.000 МКС, макс 120.000 МКД
1.1.2.17	Долгорочен денарски кредит за набавка на опрема од СИНПЕКС	7,0% еднократно – плаќа Синпекс

1.1.2.18	РБСМ-ЕИБ- Инвестициски кредити за МСП и Mid-car -2 до 12 год со грејс	0,3% - 0,6% еднакратно пред користење
1.1.2.19	РБСМ-ЕИБ- Трајни обртни средства за МСП и Mid- car- 2 до 3 год. со грејс	0,3% - 0,6% еднакратно пред користење
1.2.	ПРОВИЗИЈА ЗА ВОДЕЊЕ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ	
1.2.1	Долгорочен кредит – жени во бизнисот Долгорочен кредит за мали и средни претпријатија за инвестиции Долгорочен кредит за мали и средни претпријатија за трајни обртни средства Долгорочен 5+ бизнис кредит Долгорочен кредит од сопствени средства на банката/денарски/девизна клаузула/девизни кредити-corporate Долгорочен кредит МРФП – кредитна линија Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна линија Долгорочен кредит за деловен простор Долгорочен Бизнис-плус денарски кредит Долгорочен кредит за микро и мали бизниси Долгорочен наменски кредит за набавка на опрема Долгорочен Брз-бизнис кредит Долгорочен денарски кредит мали и средни претпријатија Долгорочен кредит - Пакет 30 Долгорочни кредити за транспортни претпријатија Макам транс – <i>Retail</i> Долгорочен денарски кредит за инвестициски проекти – за фотонапонски центри	0,25% годишно на преостанатиот дел од кредитот
1.2.2	Долгорочен Авто-бизнис кредит Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24 месеци Долгорочен О2 револвинг Лимит – 36 месеци Долгорочен кредит за набавка на возила-corporate Долгорочен кредит денарски/девизен со 100% депозит Долгорочен НЛБ <i>iStyle u E-shop</i> кредит	Без провизија за водење
1.2.3	Долгорочен кредит за инвестициски вложувања, основни средства, превземање од други банки и останати долгорочни намени со фиксна каматна стапка	0,2% годишно
1.2.4	Долгорочен денарски кредит за набавка на опрема од СИНПЕКС	Без провизија за водење
1.3	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА	
1.3.1	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ	
1.3.1.1	Краткорочни кредити одобрени пред датум 28.09.2016 година	Согласно договор
1.3.1.2	Краткорочни кредити одобрени после датум 28.09.2016 година	3% еднакратно со средства од друга банка
1.3.2	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ	
1.3.2.1	Долгорочен кредит за набавка на возила '-corporate Долгорочен Авто-бизнис кредит Долгорочен кредит за набавка на половни возила со залог на возило во ЕУР	Без провизија за предвремена целосна отплата 3% еднакратно со средства од друга банка При делумна отплата За уплата поголема од 10% од неотплатениот дел:Без провизија

		За уплата помала од 10% од неотплатениот дел: 4.000 МКД
1.3.2.2	Долгорочен кредит за мали и средни претпријатија за трајни обртни средства Долгорочен 5+ бизнис кредит Долгорочен кредит за деловен простор Долгорочен кредит за микро и мали бизниси Долгорочен денарски кредит мали и средни претпријатија Долгорочен денарски кредит за инвестиции и во основни и обртни средства - <i>Retail</i> Долгорочен наменски кредит за набавка на опрема Долгорочни кредити за транспортни претпријатија Макам транс - <i>Retail</i>	Без провизија за предвремена целосна отплата 0,25% за делумна предвремена отплата од остатокот на кредитот за кој се менува динамика на отплата (мин.2.500 МКД, макс.25.000 МКД)
1.3.2.3	Долгорочен Бизнис-плус денарски кредит Долгорочен Брз-бизнис кредит Долгорочен кредит - Пакет 30	Без провизија за предвремена целосна отплата 3% еднократно со средства од друга банка
1.3.2.4	Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна линија Долгорочен НЛБ <i>iStyle u E-shop</i> кредит Долгорочен кредит со 100% депозит Краткорочен кредит - Пакет 30	Без провизија
1.3.2.5	Долгорочен кредит – жени во бизнисот Долгорочен кредит МБПР ЕИБ V	3% на предвреме отплатениот износ
1.3.2.6	Рамковен револвинг лимит	3% еднократно, макс 600.000 МКД (само во случај кога предвременото раскинување има за цел префрлување на изложеност во друга банка)
1.3.2.7	Долгорочни кредити од сопствени средства на банката после датум 28.09.2016 година	3% еднократно од износот кој предвремено се затвора, со средства од друга Банка/Доверител
1.3.2.8	Кредити на индивидуални земјоделци и правни лица кои се бават со земјоделска дејност (примарно производство)	0.5% надомест на предвремено отплатениот дел од кредитот
1.3.2.9	Кредити на индивидуални земјоделци и правни лица кои се бават со земјоделска дејност (примарно производство), одобрени од 01.09.2009 година	при целосна отплата: 2.000,00 МКД при делумна отплата : -за уплата поголема од 5% од неотплатениот дел - 2.000,00 МКД, -за уплата помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000,00 МКД
1.3.2.10	РБСМ-ЕИБ- Инвестициски кредити за МСП и Mid-cap	3% на предвреме отплатениот износ
1.3.2.11	РБСМ-ЕИБ- Трајни обртни средства за МСП и Mid- cap	3% на предвреме отплатениот износ
1.4	ПРОМЕНА НА РОК И ДИНАМИКА НА ОТПЛАТА	
1.4.1	Пролонгација на краткорочни/долгорочни кредити од сопствени средства на Банката	0,5% еднократно на пролонгираниот износ, мин. 2.500 МКД, макс. 75.000 МКД
1.4.2	Пролонгација на кредити од кредитни линии	До 0,5% еднократно согласно услови од кредитна линија
1.4.3	Измена на динамика на отплата по амортизационен план за краткорочни/долгорочни кредити	0,5% еднократно од износот за кој се менува динамика на отплата износ, мин. 2.500 МКД, макс. 50.000 МКД
1.5	ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ	
1.5.1	Измена на обезбедување и услови за рамковен револвинг лимит Измена на обезбедување за сите други видови кредитна изложеност	1% еднократно на износот на рамковен револвинг лимит/други кредитни изложености, макс. 5.000 МКД (освен

		доколку измената се однесува на дополнување на обезбедување)
1.5.2	АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ	
1.5.2.1	Брз-бизнис кредит	600 МКД
1.5.2.2	Ликвидо кредит	200 МКД
1.5.3	ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА	
1.5.3.1	Долгорочен кредит за деловен простор	2.000 МКД
1.5.3.2	Провизија за проценка на недвижност	2.000 МКД
1.5.3.3	Провизија за проценка на рачна залога	4.000 МКД
1.5.4	СОГЛАСНОСТИ	
1.5.4.1	Изјава за согласности за делумно ослободување на хипотека/зalog, целосно предвременно ослободување на хипотека/зalog, хипотека/зalog од нареден ред	1.500 МКД од изјава
1.5.4.2	Изјава за согласности за легализација, закуп, купопродажба и сл., согласности/потврди за надворешни институции	500 МКД од согласност/потврда
1.6	ПАКЕТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	
1.6.1	Пакет за нето извозници за МПС (со максимум девизни деловни приливи до 15 мил ЕУР	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Девизни приливи	Без провизија
2.	Откуп на девизи	Среден курс на НБРМ за откуп на ЕУР
3.	Девизни ностро дознаки -NLB групација (за дознаки преку електронско банкарство)	5 еур за дознака (SHA плаќање)
4.	Девизни ностро дознаки-останати (за дознаки преку електронско банкарство)	До 10.000 еур- фиксно 12 еур Од 10.000-50.000 еур-фиксно 25 еур Над 50.000 еур-фиксно 50 еур
5.	Лимит на трансакциска сметка (overdraft) на износ од 5% од просечни месечни приливи на денарска сметка од последните 6 месеци	Без провизија за одобрување
6.	Краткорочен денарски револвинг кредит за извозни аранжмани	3,9 % годишно со 0,5% провизија за одобрување
7.	Mastercard Business дебитната картичка Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички	Без трошок за апликација и чланарина за првата година
8.	Издавање на гаранции и акредитиви	0,08% месечно, мин 500 мкд
1.6.2	Пакет на услуги за компании корисници на ИПАРД поддршка	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Кредит за премостување до исплата на средства за поврат од ИПАРД-макс 24 месеци	Камата -3,5%-5,5% годишно фиксна Провизија за одобрување -0,5% еднократно
2.	Кредит за финансирање на ДДВ	Камата -3,5%-5,5% годишно фиксна Провизија за одобрување -0,75% еднократно
3.	Долгорочен кредит –макс 72 месеци	Камата -3,1%-5% годишно (променлива како збир од НРКС + фиксен додаток) Провизија за одобрување : 0,3%-0,75%еднократно, мин 5.000,00 мкд, макс 200.000,00 мкд Провизија за водење: 0,25% годишно
4.	Лимит на трансакциска сметка (overdraft)	Без провизија за одобрување
5.	Master card Business дебитната картичка Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички	Без трошок за апликација и чланарина за првата година
6.	Повластени провизии за девизни дознаки при плаќање на фактури за	0,08% од износот, макс 200 еур

	набавка на основни средства вклучени во проектот за ИПАРД	
1.6.3	Пакет за компании инвеститори во фотонапонски централи	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Долгорочен кредит – макс 120 месеци	Камата -3,2%-4,5% годишно (како збир од НРКС + фиксен додаток)
2.	Лимит на трансакциска сметка (overdraft)	Без провизија за одобрување за првата година
3.	Повластена провизија за денарски гаранции	0,1% месечно мин 1.500 МКД
4.	Mastercard Business дебитната картичка Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички	Без трошок за апликација и чланарина за првата година
1.6.4	Пакет иноватор	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Основна ТРС	Без провизија за отворање
2.	Наменска ТРС	300 МКД еднократно
3.	Mastercard Business дебитната картичка Mastercard Business кредитна картичка без лимит Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички	Без чланарина за првата година на користење
4.	Про – клик мини	Бесплатно за првите 6 месеци на користење
5.	Овердрафт	Камата - 7,9% фиксна годишна каматна стапка Провизија за одобрување - без провизија за одобрување за првата година на користење, секоја наредна година 0,75% еднократно, минимум 5.000.00 мкд
6.	Краткорочен денарски кредит	Камата - 4,9% фиксна годишна каматна стапка Провизија за одобрување – 0,5% еднократно , минимум 5.000 МКД
7.	Долгорочен денарски инвестициски кредит	Камата - 4,13% - 5,28% (НРКС + 2,2% - 3,35%) Провизија за одобрување – 0,5% еднократно, минимум 3.000 МКД
1.6.5	Пакет за Start up30 и Start up60	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Mastercard Business дебитната картичка Mastercard Business кредитна картичка без лимит Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички	Без чланарина за првата година на користење
2.	Про – клик мини	Бесплатно за првите 6 месеци на користење
3.	Овердрафт	Каматна стапка – 9,9% фиксна каматна стапка Провизија за одобрување – 900 МКД еднократна провизија за одобрување Овердрафт Пакет Start up30 на износ од 30.000 МКД Пакет Start up60 на износ од 60.000 МКД
1.6.6	Пакет за компании закупци во East Gate Mall	
	Вид на услуга	Поволности
1.	Лимит на трансакциска сметка (overdraft)	-Без манипулативен трошок; 0.75% еднократно, мин.5.000,00мкд за обнова за секоја наредна година - Каматна стапка за мали,средни и големи претпријатија 4,90%

		- Каматна стапка за микро и мали претпријатија 6,90%
2.	Денарски платежни гаранции и девизни гаранции во ЕУР	<ul style="list-style-type: none"> • Гаранција до 1.200.000,00мкд (20.000,00 ЕУР) - 600,00мкд месечна провизија • Гаранција од 1.200.001,00мкд (20.000,00 ЕУР) до 3.000.000,00мкд (50.000,00 ЕУР)- 1000,00мкд месечна провизија • Гаранција од 3.000.001,00мкд (50.000,00 ЕУР) до 6.000.000,00мкд (100.000,00 ЕУР) - 2.000,00мкд месечна провизија
3.	Девизни приливи	Без провизија за девизни приливи
4.	Девизни одливи (плаќања во странство)	0,08% од износот на дознаката
5.	<p>Mastercard Business дебитната картичка</p> <p>Visa Business револвинг картичка – основна и дополнителни картички</p>	Без трошок за апликација и членарина за првата година
1.7	ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА	

2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА

2.1. ГАРАНЦИИ (денарски, со девизна клаузула, девизни)

2.1.1. НОСТРО ГАРАНЦИИ

2.1.1.1	Гаранција обезбедена со парично покритие и/или банкарска гаранција а) на износ до 100.000 МКД б) на износ од 100.001-200.000 МКД в) на износ од 200.001 МКД	1.200 МКД еднократно 1.800 МКД еднократно 0,1% месечно, мин.500 МКД
2.1.1.2	Гаранција обезбедена со рамковен револвинг лимит и/или хипотека/рачна залога	0,2% месечно, мин. 500 МКД
2.1.1.3	Гаранција обезбедена со меници и/или рамка со меница	0,3% месечно, мин. 500 МКД
2.1.1.4	Пренос на гаранција	1.500 МКД еднократно
2.1.1.5	Измена на условите на гаранцијата/ контра - гаранцијата или условите на изложеноста	1.600 МКД еднократно
2.1.1.6	Изработка на работен текст на гаранција/контра-гаранцијаи/или повлекување на барањето откако е одобрено издавање гаранција/контра-гаранција (се наплаќа само доколку не дојде до издавање на инструментот од која било причина)	1.000 МКД еднократно
2.1.1.7	Издавање на Контра – гаранција, без ангажирање средства на Банката: -Контра-гаранција обезбедена со парично покритие од клиент, -Контра-гаранција обезбедена со рамковен револвинг лимит и/или хипотека/рачна залога, -Контра-гаранција обезбедена со меници и/или рамка со меница (* во ставките не се вклучени провизиите на другите банки)	0,1% месечно, мин. 5.000 МКД 0,3% месечно, мин 5.000 МКД 0,4% месечно, мин 5.000 МКД
2.1.1.8	Издавање на Контра – гаранција со ангажирање средства на банката	Според одлука на надлежен орган
2.1.1.9	Препис за изгубена гаранција	1.000 МКД еднократно

2.1.2. ЛОРО ГАРАНЦИИ

2.1.2.1	Нотификација на гаранција до клиентот	0,1% еднократно, мин.1.500 МКД
2.1.2.2	Проследување документи за наплата	0,15%, мин.1.500 МКД по сет, плус стварни трошоци
2.1.2.3	Нотификација на измена по гаранцијата	1.600 МКД
2.1.2.4	Проследување на порака/информација на барање на клиентот	300 МКД
2.1.2.5	Анализа и/или изработка на работен текст на гаранција/контра-гаранција (се наплаќа само ако инструментот не се реализира преку Банката)	1.000 МКД
2.1.2.6	Проследување гаранција издадена од друга банка, кон трета	1.800 МКД

2.2. АКРЕДИТИВИ

2.2.1. НОСТРО АКРЕДИТИВИ

2.2.1.1	Акредитив обезбеден со парично покритие	0,1% месечно мин. 500 МКД
2.2.1.2	Акредитив обезбеден со рамковен револвинг лимит и/или хипотека/рачна залога	0,2% месечно мин. 500 МКД
2.2.1.3	Акредитив обезбеден со меници и/или рамка со меница	0,3% месечно мин. 500 МКД

2.2.1.4	Обезбедување конфирмација од друга банка без ангажирање средства на банката (во ставките не се вклучени провизиите на другите банки) -за акредитив со парично покрите -за акредитив со кое било непарично покрите	Без надомест 0,1% месечно мин. 5.000,00 МКД
2.2.1.5	Обезбедување конфирмација од друга банка со ангажирање на средства на банката(во ставките не се вклучени провизиите на другите банки) -за акредитив со парично покрите -за акредитив со било коенепарично покрите	Според одлука на надлежен орган Според одлука на надлежен орган
2.2.1.6	Измена на условите на акредитивот и/или изложеноста	1.600 МКД
2.2.1.7	Измена на условите на акредитивот доколку се наплаќа од страна на корисникот (странско правно лице) на акредитивот	2.500 МКД по среден курс на НБРМ на денот на измената
2.2.1.8	Враќање на документи	1.000 МКД плус стварни трошоци
2.2.1.9	Изработка на работен текст на акредитив и/или повлекување на барањето откако е одобрено издавање акредитив (се наплаќа само ако не дојде до издавање на инструментот од која било причина)	1.000 МКД
2.2.2	ЛОРО АКРЕДИТИВИ	
2.2.2.1	Нотификација на лоро акредитив	0,1% еднакратно, мин.1.500 МКД
2.2.2.2	Пренос на лоро акредитив	0,2% еднакратно, мин.1.500 МКД
2.2.2.3	Нотификација на измена по лоро акредитив	1.600 МКД
2.2.2.4	Преземање и проследување документи за наплата на лоро акредитив	0,15%, мин.1 500 МКД по сет плус стварни трошоци
2.2.2.5	Проследување на порака/информација на барање на клиентот	300 МКД
2.2.2.6	Проследување акредитив издаден од друга банка, кон трета	1.800 МКД еднакратно
2.2.2.7	Анализа и/или изработка на работен текст на акредитив (се наплаќа само ако инструментот не се реализира преку Банката)	1.000 МКД
2.3.	ДОКУМЕНТАРНИ ИНКАСО НАПЛАТИ	
2.3.1.	НОСТРО ИНКАСО	
2.3.1.1	Прием на инструкции и проследување документи на наплата по ностро инкасо	0,1%, мин. 1.500 МКД зголемен за износот на ДДВ
2.3.1.2	Измена на ностро инкасо инструкции	1.600 МКД зголемен за износот на ДДВ
2.3.2	ЛОРО ИНКАСО	
2.3.2.1	Нотификација на лоро инкасо инструкции	0,1% еднакратно мин. 1.500 МКД
2.3.2.2	Врачување документи без плаќање	1.000 МКД еднакратно
2.3.2.3	Враќање на документи	1.000 МКД еднакратно плус стварни трошоци
2.3.2.4	Обезбедување меничен акцепт	1.000 МКД еднакратно
2.3.2.5	Протестирање на меница	3.000 МКД плус нотарските трошоци,ако не се наплатат од испраќачот на инкасот
2.3.2.6	Нотификација на измена на лоро инкасо инструкции	1.600 МКД
2.3.2.7	Авал на меница	Согласно одлука на надлежен орган

		на Банката
2.3.2.8	Проследување на порака/информација на барање на клиентот	300 МКД
2.4. ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ПО ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ		
2.4.1	Проследување на акредитив преку SWIFT системот	500 МКД еднократно
2.4.2	Проследување на гаранција преку SWIFT системот	700 МКД еднократно

Ностро документарни инструменти:Провизијата за ностро документарни инструменти се наплатува пред издавањето. Кај ностро девизните документарни инструменти истата се пресметува по средниот курс на НБРМ која важи на денот на издавањето. За секој следен пресметковен период се пресметува и се наплатува провизија по среден курс на НБРМ што важи на првиот работен ден од периодот. Провизиите и трошоците на други банки и субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за таков случај

Лоро документарни инструменти:Клиентот се задолжува за провизијата за проследување на инструментот пред нотификацијата. Кај девизните инструменти истата се пресметува по средниот курс на НБРМ која важи на денот на пресметката. Комитентот треба да ја надомести иницијалната провизија пред нотификација на инструментот. Секоја следна провизија и/или надомест, комитентот ги измирува веднаш по известување испратено од страна на Банката. Провизиите и трошоците на други банки и субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за таков случај

** При плаќање/прилив се применуваат останатите ставки од тарифата применливи за девизен пазар и платен промет во земјата/странство.

3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА

3.1 ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ – ПРАВНИ ЛИЦА РЕЗИДЕНТИ

3.1.1 НОСТРО ДОЗНАКИ И ЧЕКОВИ

3.1.1.1	По налог на домашни правни лица (во девизи)	
	до 500.000 еур	0,3% мин. 500 МКД
	над 500.000 еур	0,15%
3.1.1.2	По налог на домашни правни лица (во денари)	
	до 100.000 МКД	без надомест
	од 100.000 МКД до 30.000.000 МКД	0,3% мин. 500 МКД
	над 30.000.000 МКД	0,15%
3.1.1.3	Ностро-дознаки со назнака BEN или SNA по налог на домашни правни лица кон банки-членки на НЛБ групацијата	Макс. 46.100 МКД (750 ЕУР)
3.1.1.4	Надомест за извршување на ностро-дознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка, НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ Комерцијална Банка АД Белград, НЛБ Банка АД Бања Лука, НЛБ Банка АД Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и НЛБ дд Љубљана преку девизен е-банк	310 МКД по налог за SNA плаќање 310 МКД +310 МКД за OUR плаќање
3.1.1.5	Измена и дополнување на инструкции	500 МКД
3.1.1.6	Свифт-трошоци	300 МКД по налог
3.1.1.7	Ностро-дознаки со назнака странски трошоци на товар на налогодавачот	0,1% мин. 600 МКД, макс. 6.000 МКД
3.1.1.8	Ностро-дознака со изоставен или погрешен ИБАН кон земји со воведен ИБАН стандард	600 МКД
3.1.1.9	Девизни одливи за транспортери членки на МАКАМ Транс	0,15% мин. 500 МКД

3.1.2 ЛОРО ДОЗНАКИ

3.1.2.1	Домашни правни лица	
	девизи	0,12% мин.500 МКД
	денари	50 МКД по прилив
3.1.2.2	Домашни правни лица кои реализирале вкупен прилив над 3.000.000 ЕУР во последните 360 дена	
	девизи	0,1% мин. 500 МКД
	денари	50 МКД по прилив
3.1.2.3	Лоро-дознаки со назнака BEN или SNA во корист на домашни правни лица од банки-членки на НЛБ Групацијата	Макс. 46.100 МКД (750 ЕУР)
3.1.2.4	Надомест за извршување на лоро-дознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка, НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ Комерцијална Банка АД Белград, НЛБ Банка АД Бања Лука, НЛБ Банка АД Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и НЛБ дд Љубљана	310 МКД по налог за SNA/BEN плаќања
3.1.2.5	Во случај кога лоро-дознаката е со назнака ОУР за трошоците, а странската банка има воведено максимален износ се наплаќа:	разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка на име надомест
3.1.2.6	Во случај кога лоро-дознаката е од банки-членки на НЛБ Групацијата, а е со назнака ОУР за трошоците се наплаќа:	макс. 100 ЕУР од странската банка

3.1.2.7	Преку друга деловна банка во земјата (НЛБ Банка е исплатна банка)	Надомест на НЛБ Банка согласно Тарифата плус провизијата на приливната банка
3.1.2.8	Лоро-дознака со BEN или SHA по налог на странски кореспондентни банки за крајни корисници во друга деловна банка во земјата (НЛБ Банка е приливна банка). Надоместот се плаќа од деловната банка	300 МКД за лоро-дознаки до 50.000 ЕУР 600 МКД за лоро-дознаки над 50.000 ЕУР
3.1.2.9	Лоро-дознаки со назнака OUR по налог на странски кореспондентни банки за крајни корисници во друга деловна банка во земјата (НЛБ Банка е приливна банка).	600 МКД (10 ЕУР) за лоро-дознаки до 50.000 ЕУР 1.000 МКД (15 ЕУР) за лоро-дознаки над 50.000 ЕУР
3.1.2.10	Условени дознаки	
	ностро-дознака	0,5% мин. 500 МКД
	лоро-дознака	0,2% мин. 500 МКД
3.1.2.11	Пренос на девизни средства од депозитна сметка на правно лице во НЛБ Банка на депозитна сметка на правно лице во друга деловна банка во земјата	0,1% мин. 500 МКД
	За преносот се наплаќаат свифт-трошоци	300 МКД по налог
3.1.2.12	Девизни прилив за транспортери членки на МАКАМ Транс	без надомест
	Провизиите се наплаќаат однапред од налогодавачот во денарска противвредност Доколку износот на минималната провизија кај лоро-приливите (по основ на чекови или дознаки) надминува 10% од износот на приливот, НЛБ Банка не наплатува провизија (важи само за лоро-приливи во девизи)	
3.1.3	ОТКУП, УПЛАТА И ИСПЛАТА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ДЕНАРИ	
3.1.3.1	Откуп на ефективни странски пари и исплата во денари	без надомест
3.1.3.2	Уплата на ефективни странски пари	
	-од консигнациони складишта, -од слободни царински продавници -од домашни правни лица (по одобрение од НБРМ) -повраќај од службено патување	0,12% мин. 300 МКД
	-на сметка на овластени менувачи	без надомест
3.1.3.3	Исплата на ефективни странски пари за службени патувања и експлоатациони трошоци	0,25% мин. 300 МКД
3.1.4	ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ	
3.1.4.1	Водење трансакциска сметка - 0 МКД промет -со промет до 100.000 МКД -со промет од 100.001 МКД до 500.000 МКД -со промет од 500.001 МКД до 1.000.000 МКД -со промет над 1.000.000 МКД	Без надомест 60 МКД, месечно 100 МКД, месечно 200 МКД, месечно 300 МКД, месечно
3.2	ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРАВНИ ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТИ	
3.2.1	Отварање сметки Минимален влог не е задолжителен Водење трансакциска сметка - 0 МКД промет -со промет до 100.000 МКД -со промет од 100.001 МКД до 500.000 МКД	Без надомест Без надомест 60 МКД, месечно 100 МКД, месечно

	-со промет од 500.001 МКД до 1.000.000 МКД -со промет над 1.000.000 МКД	200 МКД, месечно 300 МКД, месечно
3.2.2	Приливи во корист на сметки на нерезиденти	
3.2.2.1	приливи преку странски банки и банки во земјата (лоро дознаки)	0,1% мин. 500 МКД
3.2.2.2	уплата на странски пари-ефектива	0,25% мин. 300 МКД
3.2.2.3	уплата на денари-ефектива	без надомест
3.2.3	Плаќање и исплати од сметки на нерезиденти	
3.2.3.1	Со дознаки и чекови (во девизи) во корист на иматели на сметки во други банки во земјата и во странство (ностро девизни дознаки)	0,15% мин. 500 МКД, макс. 20.000 МКД
3.2.3.1.2	Свифт трошоци	300 МКД по налог
3.2.3.1.3	Дознаки со назнака “странски трошоци на товар на налогодавачот”	Согласно 5.2.3.1 плус 0,1% мин. 600 МКД, макс 6.000 мкд
3.2.3.2	Со дознаки во девизи во корист на иматели на сметки во Банката	без надомест
3.2.3.3	Со дознаки во денари во корист на иматели на сметки во Банката или други банки во земјата	50 МКД по трансакција извршена преку КИБС 250 МКД по трансакција извршена преку МИПС
3.2.3.4	Исплата на странски пари-ефектива	0,5% мин. 500 МКД
3.2.3.5	Исплата на денари – ефектива	без надомест
3.2.3.6	Надомест за извршување на ностро-дознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка, НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ Комерцијална Банка АД Белград, НЛБ Банка АД Бања Лука, НЛБ Банка АД Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и НЛБ дд Љубљана преку девизен е-банк	300 МКД по налог за SWA плаќање 310 МКД +310 МКД за OUR плаќање
3.2.3.7	Надомест за извршување на лоро-дознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка, НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ Комерцијална Банка АД Белград, НЛБ Банка АД Бања Лука, НЛБ Банка АД Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и НЛБ дд Љубљана	300 МКД по налог за SWA/BEN плаќања
3.2.4	Сметки на странски амбасади, мисии и дипломатски претставништва-за сите трансакции	без надомест
3.2.5	Посебни девизни сметки на правни лица - вршители на услуги на брз трансфер на пари	
3.2.5.1	Отворање посебна сметка за вршење на услуги на брз трансфер на пари	без надомест
3.2.5.2	Приливи од странство во корист на посебна сметка за вршење услуги на брз трансфер на пари	0,1% мин. 500 МКД
3.2.5.3	Плаќања во странство од сметка за вршење услуги на брз трансфер на пари	0,1% мин. 500 МКД
3.2.5.4	Уплати во ефективни странски пари во корист на посебна сметка за вршење услуги на брз трансфер на пари	0,05%
3.2.5.5	Исплати во ефективни странски пари од посебна сметка за вршење услуги на брз трансфер на пари	0,05%
3.3	ДРУГИ РАБОТИ	

3.3.1	Продажба на девизни средства за плаќање во странство откупени според точка 6.3.1.2	според куповен курс на курсна листа за менувачко работење
3.3.2	Изработка на преписи, изводи, картици, документи и друго	50 МКД по документ
3.3.3	Издавање разни потврди, заверка на податоци	200 МКД
3.3.4	Утврдување бонитет на домашна фирма за потребите на странската фирма или странска банка по барање на домашна фирма, странска фирма или странска банка	5.000 МКД
3.3.5	Издавање бонитет за странски фирми врз основа на податоци добиени од странска банка по барање на домашна фирма	Според тарифата на странска банка плус стварни трошоци на Банката
3.3.6	Изготвување кредитни пријави за склучени кредитни работи со нерезиденти	
	- за задоцнети плаќања/наплати по фактури	3.000 МКД
	- за користење/одобрување кредити од/на нерезиденти	5.000 МКД
3.3.7.	Стварни трошоци за пораки преку SWIFT–испраќање извод МТ 940 (во МКД противвредност сметано по среден курс на индикативната курсна листа на НБРМ на денот на задолжувањето)	20 ЕУР за изводи испратени во банки надвор од НЛБ Групаацијата (на месечно ниво) 10 ЕУР за изводи испратени во банки во рамки на НЛБ Групаацијата (на месечно ниво)
3.3.8	Менувачко работење со швајцарски франци- осма серија	-3% за износи до 100.000 франци -2% за износи над 100.000 франци

4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

4.1. ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ И ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВОДИ

4.1.1	Отворање трансакциска сметка	Без надомест
4.1.2	<u>ОСНОВЕН БИЗНИС ПАКЕТ</u> Водење трансакциска сметка - со долговен промет до 500.000 МКД - со долговен промет од 500.001 МКД до 1.000.000 МКД -со долговен промет над 1.000.000 МКД	400 МКД, месечно 700 МКД, месечно 1.200 МКД, месечно
4.1.3	Водење трансакциски сметки на индиректни учесници на МИПС во НБРМ	1.000 МКД, месечно
4.1.4	Изготвување изводи на правни лица и индиректни учесници на МИПС во НБРМ	10 МКД, по извод
4.1.5	Изготвување и достава на податоци од извод со фајл за раскнижување	10 МКД, по извод
4.1.6	Затворање сметка -на барање на имател -врз основа на известување од Централен регистар -врз основа на судско решение	1.000 МКД од сметка 500 МКД од сметка Без надомест
*Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположливи средства од предвидената тарифа, Банката задолжува и наплаќа до висината на истите		
4.1.7	Отворање, водење и затворање на сметки и изготвување изводи за трансакциски сметки на правни лица и сметки на Lions клубови, отворени за хуманитарни цели	Без надомест

4.2 УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ВО ГОТОВО

4.2.1	Готовинска исплата од сметка - правни лица - Наменски сметки отворени за менувачко работење за приливи реализирани од продадени девизни средства на Банката	0,5% од износот, мин.100 МКД Без надомест
4.2.2	Готовинска уплата на сметка од: - Правни лица до 11:30 по 11:30 - за наменски сметки отворени за менувачко работење - за уплата на дневен промет преку <i>Cash In</i> банкомати - уплата во ДНТ(дневно-ноќен трезор)	Без надомест 0,15% од износот, мин. 50 МКД Без надомест 10 МКД на секоја уплата 0,07% мин 50 мкд
4.2.3	За уплати во готово од правни лица кои немаат сметка во Банката	0,6% од износот, мин 150 МКД
4.2.4	За уплати во готово од Јавни здравствени установи до 11:30 по 11:30	Без надомест 0,06% од износот, мин.20 МКД
4.2.5	Уплати и исплати во готово на/од трансакциски сметки на правни лица и сметки на <i>Lions</i> клубови, отворени за хуманитарни цели	Без надомест
4.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ		
4.3.1	Трансакции извршени преку МИПС -хартиен налог -хартиен налог кон индиректни учесници во МИПС -налог преку електронско банкарство	290 МКД 80 МКД 120 МКД
4.3.2	Трансакции на индиректни учесници во МИПС на НБРМ извршени преку МИПС -хартиен налог -налог преку електронско банкарство до 14:00 часот по 14:01 до 16:30 часот	80 МКД 60 МКД 80 МКД
4.3.3	Трансакции извршени преку КИБС -хартиен налог -налог преку електронско банкарство	52 МКД 24 МКД
4.3.4	Трансакции преку интерен клиринг -хартиен налог -налог преку електронско банкарство	37 МКД 11 МКД
4.3.5	Повлекување налог од КИБС на барање на имателот	100 МКД од налог
4.3.6	За трансакции на правни лица за исплата на плата (ПП53) и други масовни исплати од главна сметка на трансакциска сметка на физички лица - хартиени налози (плати од минати години) - налози преку магнетен медиум или со ПП53 (КИБС) - налози преку манетен медиум или со ПП53 (ИНТЕРНИ) - налози преку е-банк ПП53 (КИБС) - налози преку е-банк или со ПП53 (ИНТЕРНИ) - налози со ПП53 (МИПС) - налози преку е-банк (МИПС)	7 МКД 20 МКД 7 МКД 14 МКД 4 МКД 80 МКД 60 МКД
4.3.7	Безготовински трансакции од сметката и безготовински уплати на шалтерите на Банката, преку електронско банкарство и e-commerce насочени спрема трансакциски сметки на	Без надомест

	правни лица и сметки на <i>Lions</i> клубови, отворени за хуманитарни цели	
4.4. ДРУГИ РАБОТИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ		
4.4.1	Извршување судски одлуки, извршни решенија и налог за извршување од извршител и задолжница - извршување решенија за присилна наплата и задолжница - по блокада и деблокада на сметка -делумно извршување на решение за присилна наплата (секоја делумна наплата) - по каматна листа	1.200 МКД 500 МКД 50 МКД 50 МКД
4.4.2	Изработка: - издавање разни потврди, заверка на податоци и движење на сметка-картица (* цена од потврда или заверка) - изработка на препис на изводи (* цена од препис) - издавање препис на документи (* цена од страна) - изготвување извештај на податоци за присилна наплата по барање (по клиент) согласно позитивните законски прописи -издавање извештај/потврда по барање на нотар за водење наследна постапка	200 МКД 30 МКД 50 МКД 500 МКД 500 МКД
4.4.3	Изработка на извештај за солвентност - по извештај - за секој втор или трет примерок	350 МКД 50 МКД
4.4.4.	Изработка на пресметка на камата по барање на клиент	100 МКД, од главница
4.4.5	За повторно издавање картици -овластување за поднесување налози за плаќање и картица - овластување за подигање изводи	100 МКД, по поединечна картица
4.4.6	Достава на податоци до Управата за јавни приходи - УЈП по основ на периодични извештаи од денарски трансакциски и девизни сметки - за денарски сметки по поединечен даночен обврзник -за девизни сметки по поединечен даночен обврзник	200 МКД 100 МКД, макс. 300 МКД
4.4.7	Изготвување информација за ТРС (на барање на даночни извршители) -цена за барање (*за една ТРС) - за секоја дополнителна информација доставена во хартиена форма - за секоја дополнителна информација доставена во електронска форма	200 МКД 10 МКД 1 МКД
4.4.8	Спроведување задолжница - Поднесување задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжницата) - Повлекување задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)	400 МКД 200 МКД
4.4.9	Провизија по налог за меѓубанкарско порамнување – <i>Mobipay</i>	100 МКД
4.4.10	Извршување на други работи на платен промет во земјата за трансакциски сметки на правни лица и сметки на <i>Lions</i> клубови отворени за хуманитарни цели	Без надомест

4.4.11	Генерирање документи преку Интернет - дистрибутивен систем на Централен регистар на Република Македонија	по важечка тарифа на Централен регистар на Република Македонија
--------	--	---

4.5 УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

4.5.1 МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК ПО ПОЕДИНЕЧНИ ПАКЕТИ

Пакет со право на преглед*	СМС	E-mail	Преглед (web и мобилна апликација)	Налози за плаќање (web и мобилна апликација)	Цена ден/месец
Про-клик е-пошта	/	Извод/150 e-mail пораки	/	/	99/499 МКД
Про-клик инфо*			Неограничено web		0 МКД
	/	/	Неограничено web и мобилно банкарство	/	100 МКД *без трошок за ОСНОВЕН БИЗНИС ПАКЕТ
Пакет со право на плаќање	СМС	E-mail	Web преглед	Налози за плаќање	Цена ден/месец
Про-клик мини	поединечно	поединечно	поединечно**	поединечно	199 МКД (без провизија од 01.11.2020-31.12.2020)
Про-клик макси	поединечно	поединечно	неограничено*	100	699 МКД
Про-клик 200	20	100	неограничено	200	899 МКД
Про-клик 500	50	200	неограничено	500	1.700 МКД
Про-клик 1000	200	300	неограничено	1,000	3.600 МКД
Про-клик 2000	200	300	неограничено	2,000	7.100 МКД
Про-клик 5000	200	300	неограничено	5,000	17.600 МКД
Про-клик 10000	200	300	неограничено	10,000	35.100 МКД
Сметководствено биро***	0	0	Неограничено web/	поединечно	0 МКД
			Неограничено web и мобилно банкарство		100 МКД

*Неограничено – Услугата е бесплатна и е без ограничувања во рамките на пакетот

**Поединечно – На барање на корисникот е овозможено користење на соодветната услуга во пакетот, но истата се наплаќа поединечно надвор од цената на пакетот

***За пакетите, Проклик инфо и Сметководствено биро следува бесплатен промотивен период за првиот месец од прво активирање на апликацијата НЛБ мПроКлик.

**** За пакетите, Start up30, Start up60 и Пакет Иноватор следува бесплатен промотивен период за првите шест месеци од прво активирање на апликацијата ПроКлик мини

4.5.2 УСЛУГИ КАКО ПОЕДИНЕЧЕН СЕРВИС ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ВЕЌЕ ОДБРАН КОРИСНИЧКИ ПАКЕТ

4.5.2.1	Налог за плаќање / налог за плаќање (сметководствени бироа)	5 МКД / 7 МКД
4.5.2.2	СМС порака /е-пошта порака	5 МКД
4.5.2.3	инсталација на Про-клик пакет	без провизија
4.5.2.4	сервис и интервенција на локација на клиентот	500 МКД

4.5.3 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧОК КОН СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО, НАДОМЕСТОК ЗА ИЗРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ ПОЕДИНЕЧНА ОПРЕМА

4.5.3.1	Дигитални сертификати (пакет токен +сертификат)	1 година	2 години	3 години
	Verba Sign PKI token	2.280 МКД	2.980 МКД	3.720 МКД

	Verba Sign Pro PKI token	3.020 МКД	4.360 МКД	5.610 МКД
	Дигитален сертификат Verba Sign PKI token за нови корисници на НЛБ Проклик со право на плаќање на безготовински налози со важност од 1 година запишан на безбедносно средство за електронски потпис (БСЕП)			1.860 МКД
	Дигитални сертификати на токен прифатен од издавачот на сертификати или обнова на сертификат	1 година	2 години	3 години
	Verba Sign PKI token *	850 МКД	1.550 МКД	2.280 МКД
	Verba Sign PKI token *	1.480 МКД	2.820 МКД	4.070 МКД
	*корисникот на сертификатот веќе поседува токен			
4.5.3.2	Деблокада на сертификат Verba K2, Verba Pro2, Verba Sign PKI token, Verba Sign Pro PKI token сертификат издаден од SC24x7	250 МКД		
4.6	ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ПРАВНИ ЛИЦА			
	За сите нови корисници на НЛБ Проклик – електронското банкарство, кои ќе аплицираат во период од 01.09.2021 до 30.09.2021 година, за месец септември и октомври нема да им се наплаќа надомест за НЛБ Проклик – мини пакетот во износ од 199,00 мкд и нема да се наплаќа надомест за електронско банкарство по налог кој изнесува 5,00 мкд.			

5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

5.1 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

	вид на картичка	MasterCard BusinessCard/VISA Business	MasterCard Business дебитна картичка
5.1.1	Годишна членарина за првоиздадена картичка	- за картички одобрени со лимит ^{1/2} - 3.000 МКД за првоиздадената картичка -за картички одобрени без лимит ^{1/2} - 600 МКД за првоиздадената картичка	600 МКД Без трошок за една MasterCard Business дебитна картичка во ОСНОВЕН БИЗНИС ПАКЕТ
5.1.2	Годишна членарина за наредна картичка ¹	600 МКД	600 МКД
5.1.3	POS во продажна мрежа ; POS во продажна мрежа-уреди на други Банки	0 МКД	0 МКД
5.1.4	АТМ Готовина	3% - мин.180 МКД	1% - мин.100 МКД
5.1.5	Состојба на сметка -АТМ	20 МКД	20 МКД
5.1.6	АТМ Готовина - уреди на други банки	3.5% - мин.280 МКД	2% - мин.200 МКД

5.1.7	Готовина POS во друга Банка + провизија од Банката	3% - мин.6€	3% - мин.6€
5.1.8	Реизработка на уништена картичка	600 МКД	600 МКД
5.1.9	Реиздавање на PIN code	200 МКД	200 МКД
5.1.10	Отказ на картичка во процедура на изработка	600 МКД	600 МКД
5.1.11	Итна изработка на картичка	2.000 МКД	2.000 МКД
5.1.12	Лажно оспорување на трансакции	1.000 МКД	1.000 МКД
5.1.13	Издавање изводи за извршени трансакции	Без надомест	Без надомест
5.1.14	Блокирање на картичка на стоп листа (трајно)	1.500 МКД +MasterCard/VISA трошоци	1.500 МКД +MasterCard трошоци
5.1.15	Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена од денот на валутацијата	100 МКД	100 МКД
5.1.16	Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена од денот на валутацијата	300 МКД	300 МКД
5.1.17	Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена од денот на валутацијата	600 МКД	600 МКД

¹Издавање на MasterCard BusinessCard и Visa Business кредитни картички без надоместок за членарина за првата година на користење за сите правни лица корисници на бизнис кредит

²Бесплатна членарина за првоиздадената (основна) картичка за наредната година, доколку претходната година правното лице остварило вкупен промет со бизнис картичките од еден бренд (Visa Business или Master Business) над 600.000 денари

5.2 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО КО-БРЕНДИНГ КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

	вид на картичка	ЕУРОТАБАК ДОО СКОПЈЕ Бизнис-картичка	ГЕМАК ТРАДЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ Бизнис-картичка	ПЕКАБЕСКО АД СКОПЈЕ Бизнис-картичка
5.2.1	POS во продажна мрежа	10 МКД/по трансакција	10 МКД/по трансакција	10 МКД/по трансакција
5.2.2	Годишна членарина за основна картичка	0 МКД	0 МКД	0 МКД
5.2.3	Годишна членарина за дополнителна картичка	600 МКД	600 МКД	600 МКД
5.2.4	Реизработка на уништена картичка	300 МКД	300 МКД	300 МКД
5.2.5	Отказ на картичка во процедура на изработка	300 МКД	300 МКД	300 МКД
5.2.6	Лажно оспорување на трансакции	1.000 МКД	1.000 МКД	1.000 МКД
5.2.7	Издавање на изводи за извршени трансакции	без надоместок	без надоместок	без надоместок
5.2.8	Блокирање на картичката на стоп-листата (трајно)	300 МКД	300 МКД	300 МКД

5.2.9	Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена од денот на валутацијата	100 МКД	100 МКД	100 МКД
5.2.10	Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена од денот на валутацијата	300 МКД	300 МКД	300 МКД
5.2.11	Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена од денот на валутацијата	600 МКД	600 МКД	600 МКД
5.3 КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА ОД ПРОГРАМАТА НА DINERS CLUB INTERNATIONAL НА ПРАВНИ ЛИЦА				
5.3.1	АТМ готовина во земјата (АТМ-и на НЛБ Банка) (АТМ-и на Уни банка)	5% провизија од износот		
5.3.2	Подигнување готовина со можност за плаќање на рати од банкомати на НЛБ Банка и од експозитури на Стопанска Банка АД Битола	5% провизија од износот, 2% еднократен надоместок, 1,5% камата на месечно ниво од вкупниот износ определен за плаќање		
5.3.3	АТМ готовина во странство (останати -АТМ-и со знакот на Pulse или Diners Клуб)	3 € фиксно за износ до 50 € * дополнителен трошок : сопственикот на банкоматот може да пресмета дополнителна провизија, која најчесто изнесува плус 4%. 6% провизија од износот за износ над 50 ЕУР * дополнителен трошок : сопственикот на банкоматот може да пресмета дополнителна провизија, која најчесто изнесува плус 4%		
5.3.4	Кеш POS во Банка (POS уреди на ТТК и Стопанска Банка Битола)	5% провизија од износот		
5.3.5	Провизија за полнење гориво (провизија за направен трошок на бензинска пумпа)	70 МКД		
5.3.6	Годишна членарина за основна картичка	3.100 МКД		
5.3.7	Годишна членарина за дополнителна картичка	1.550 МКД годишно		
5.3.8	Препечатување картичка	300 МКД		
5.3.9	Реиздавање на PIN code-от	200 МКД		
5.3.10	Итно препечатување картичка во рок до 24 часа	1.000 МКД		
5.3.11	Итно издавање картичка во рок до 24 часа	1.500 мкд, еднокартно		
5.3.12	Отказ на картичка во процедура на изработка	930 МКД		
5.3.13	Барање за копија од извршена трансакција од странство	8 УСД по среден курс на НБРМ		
5.3.14	Копија на слип од извршена трансакција во земјата	300 МКД		
5.3.15	Лажно оспорување трансакции	максимум 500 УСД по среден курс на НБРМ		
5.3.16	Издавање потврда за виза	500 МКД еднократно		
5.3.17	Продажба со отплата на 24 рати	2% од вкупниот износ определен за плаќање, еднократно		
5.3.18	Продажба на стоки и услуги на рати	1% провизија на месечно ниво од вкупниот износ определен за плаќање		
5.3.19	Задолжување за користење на услугите на бизнис-салон на скопскиот аеродром	-за основен член корисник на Diners картичка, фиксен надоместок од 15ЕУР+ДДВ; -за лице кое не е корисник на		

		Diners картичка а е во придружба на корисник на Diners картичка, фиксен надоместок од 15ЕУР+ДДВ; * напомена: задолжувањето по двете ставки се однесува на корисникот на Diners картичката
5.3.20	Печатење на аналитика – преглед од картичка	300 МКД еднакратно
5.3.21	Издавање фактури за извршени трансакции Достава на сметки / фактури по пошта	Без надоместок
5.3.22	Активирање гаранции за наплата (Административни забрани)	500 МКД
5.3.23	Зголемување кредит лимит	600 МКД
5.3.24	Задолжување за издавање меница како обезбедување на картичката	500 МКД.
5.3.25	Месечен надоместок за користење СМС услуга Инфо+	120 МКД
5.3.26	Покренување Chargeback	фиксен износ од 10 УСД
5.3.27	Фактурирање рати во целост	Еднакратен надоместок во висина од 2% од вкупниот износ на направениот трошок
5.3.28	Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена од денот на валутацијата	100 МКД
5.3.29	Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена од денот на валутацијата	300 МКД
5.3.30	Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена од денот на валутацијата	600 МКД
5.4	ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА	
5.4.1	Процесирање трансакции со платежни картички преку ПОС терминалите на Банката	по договор
5.4.2	Провизија за примена апликација за кредитни картички за правни лица	300 МКД за примена апликација за основна картичка
5.4.3	Прифаќање платежни картички, за кои НЛБ Банка поседува лиценца, при користење на е-сomerсе услугата т.е спроведување на on-line (Интернет) трансакции:	
	-провизија за извршена трансакција еднакратен надоместок за приклучок кон сервисот за е-сomerсе	По договор
5.4.4	Процесирање трансакции со платежни картички преку ПОС терминалите на Банката за поддршка на хуманитарни настани организирани од страна на Lions клубови, Здруженија на граѓани и разни хуманитарни фондации.	Без провизија
5.4.5	Месечен надоместок за одржување на ПОС терминал кој остварува месечен промет помал од 70.000 МКД	1.000 МКД
5.5	ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА	

6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ПРАВНИ ЛИЦА

6.1	ОТКУП НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	
6.1.1	Надомест за неуспешна понуда за откуп на државни хартии од вредност од Министерството за финансии	300 МКД по барање

6.1.2	Откуп на државни хартии од вредност од Министерство за финансии	0,12% од номиналната вредност на државните хартии од вредност - минимум 300 МКД
6.1.3	Трансакциски трошоци за тргување на секундарен пазар со државни хартии од вредност	0,008% од номиналниот износ на трансакцијата - мин. 300 МКД макс. 6.000 МКД
6.2	СТАРАТЕЛСКИ УСЛУГИ	
6.2.1	Старателски услуги на домашен пазар	
6.2.1.1	Отворање старателска сметка	без надомест
6.2.1.2	Трансакциски трошоци	1.000 МКД
	Надоместокот се наплаќа при пренос на средства за секоја склучена трансакција - купување хартии од вредност и при прием на уплати на средства за секоја склучена трансакција - продавање хартии од вредност.	
6.2.1.3	Прилив на средства на старателска сметка	без надомест
6.2.1.4	Репатријација/Одлив на средства од старателска сметка	без надомест
6.2.2	Старателски услуги на странски пазар	
6.2.2.1	Трансакциски трошоци	1.000 МКД + стварни трошоци
	Стварните трошоци се одредени со тарифата на странската банка преку која се врши порамнување на секоја склучена трансакција (купување и продавање) на хартии од вредност.	
6.3	РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА/БАНКА ЧУВАР НА ИМОТ	
6.3.1	РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	
6.3.1.1	Работи на депозитарна банка на отворени инвестициски фондови	
	вредност на имотот на фондот:	
	до 300.000.000 МКД	0,35%
	од 300.000.001 до 600.000.000 МКД	0,30%
	од 600.000.001 до 1.800.000.000 МКД	0,25%
	над 1.800.000.001 МКД	0,20%
	Основа за пресметка на надоместокот е нето - вредноста на имотот на фондот за денот кој претходи на денот на вреднување. Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.3.1.2	Работи на депозитарна банка на приватни инвестициски фондови	0,25% годишно од вкупната вредност на имотот на фондот
	Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на фондот. Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.3.2	РАБОТИ НА БАНКА-ЧУВАР НА ИМОТ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ	
6.3.2.1	Работи на банка - чувар на имот на доброволни пензиски фондови.	
	Вредност на имотот:	
	до противвредност на 50.000.000 ЕУР	0,25%
	над противвредност на 50.000.000 ЕУР	0,20%
	Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на фондот. При одредување на противвредноста на вкупниот имот на фондот се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.3.2.2	Работи на банка чувар на имот на задолжителни пензиски фондови	
	Вредност на имотот во висина на средства во противвредност во ЕУР:	
	до 100.000.000 ЕУР	0,081%
	над 100.000.000 - 200.000.000	0,076%
	над 200.000.000 - 300.000.000	0,070%
	над 300.000.000 - 400.000.000	0,066%
	над 400.000.000 - 500.000.000	0,059%
	над 500.000.000 - 600.000.000	0,055%
	над 600.000.000 - 700.000.000	0,053%
	над 700.000.000 - 800.000.000	0,046%
	над 800.000.000 - 900.000.000	0,040%
	над 900.000.000 - 1.000.000.000,00	0,035%

	над 1.000.000.000 ЕУР	0,033%
	Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на фондот. При одредување на противвредноста на вкупниот имот на фондот се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.4	УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
6.4.1	Тргување со акции и обврзници	
6.4.1.1	Тргување со акции и обврзници на домашен и странски пазар (освен континуирани државни обврзници на домашен пазар)	
	Остварен промет во МКД	
	до 2.000.000	0,90% + стварни трошоци
	од 2.000.001 - 4.000.000	0,80% + стварни трошоци
	од 4.000.001 - 6.000.000	0,61% + стварни трошоци
	над 6.000.001	0,51% + стварни трошоци
	Надоместокот за тргување со хартии од вредност се пресметува врз основа на остварениот дневен промет со поединечна хартија од вредност. Минимален износ на надоместокот изнесува: за промет до 10.000 МКД - 300 МКД + стварни трошоци по хартија од вредност и за промет над 10.000 МКД - 500 МКД + стварни трошоци по хартија од вредност.	
	Банката ќе пресмета и наплати стварни трошоци (трошоци на глобален и/или локален брокер и/или локален пазар, освен трошоци на партнерски брокерски куќи)	
6.4.1.2	Тргување со континуирани државни обврзници издадени од Министерство за финансии - 0,12% од вредноста на трансакцијата - минимум 300 МКД	
6.4.2	Надомест за вршење трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со или без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност	според договор
6.4.3	Дејствување како покровител при котација	според договор
6.4.4	Инвестиционо советување	според договор
6.4.5	Извршување трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва	според договор
6.4.6	Надомест за активности на чување на хартии од вредност	
6.4.6.1	Домашен пазар	
6.4.6.1.1	Отворање и водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за корпоративни активности	
	вредност на портфолио во висина на средства во МКД	годишен надомест
	до 15.375.000 МКД	0,26%
	над 15.375.000 до 30.750.000 МКД	0,24%
	над 30.750.000 до 61.500.000 МКД	0,22%
	над 61.500.000 МКД	0,20%
	Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД - месечно. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.4.6.1.2	Специјални извештаи на барање на клиент	2.000 МКД
6.4.6.1.3	Застапување на собрание на акционери	6.000 МКД + стварни трошоци
6.4.6.1.4	Непредвидени трошоци	Стварни трошоци
6.4.6.1.5	Пренос на хартии од вредност од една сметка на друга во Централниот депозитар за хартии од вредност по барање на клиент	1.000 МКД + стварни трошоци
6.4.6.1.6	Поврат на данок и даночно ослободување	2.000 МКД + стварни трошоци
6.4.6.2	Странски пазар	
6.4.6.2.1	Чување на хартии од вредност на индивидуална старателска сметка на клиентот	
6.4.6.2.1.1	Отварање старателска сметка	1.800 МКД + ДДВ + стварни трошоци

6.4.6.2.1.2	Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за корпоративни активности	
	Вредност на портфолио во висина на средства во противвредност во ЕУР	годишен надомест
	до 250.000 ЕУР	0,10% + ДДВ + стварни трошоци
	над 250.000 до 500.000 ЕУР	0,09% + ДДВ + стварни трошоци
	над 500.000 до 1.000.000 ЕУР	0,08% + ДДВ + стварни трошоци
	над 1.000.000 ЕУР	0,07% + ДДВ + стварни трошоци
	Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци-месечно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.4.6.2.2	Чување на хартии од вредност на збирна старателска сметка на Банката	
6.4.6.2.2.1	Отворање старателска сметка (во зависност од барањата на локален пазар)	Стварни трошоци
6.4.6.2.2.2	Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност	
	Вредност на портфолио во висина на средства во противвредност во ЕУР	годишен надомест
	до 100.000 ЕУР	0,25% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 100.000 до 500.000 ЕУР	0,24% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 500.000 до 1.000.000 ЕУР	0,23% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 1.000.000 ЕУР	0,22% + ДДВ + стварни трошоци*
	Минимален износ на надомест изнесува 3.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци-годишно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши полугодишно.	
	*Банката ќе ги префактурира стварните трошоци за safekeeping fee, освен за Словенија и за оние пазари на кои стварните трошоци не надминуваат 0,10%, во износ кој надминува 0,10%	
6.4.6.2.3	Корекција на инструкции за порамнување	1.000 МКД + стварни трошоци
6.4.6.2.4	Откажување на инструкции за порамнување	1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.4.6.2.5	Специјални извештаи на барање на клиент	3.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.4.6.2.6	Застапување на собрание на акционери - прибирање документација	7.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.4.6.2.7	Пренос на хартии од вредност од една сметка на друга во странски депозитар на хартии од вредност	1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.4.6.2.8	Останати трошоци	Стварни трошоци

7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ ЛИЦА

7.1.	Преземање, транспорт, обработка и полагање на ефективни парични средства на ТРС за правни лица комитенти на Банката.	според договор
7.2.	Купување и продажба, преземање, транспорт, обработка и полагање на ефективни парични средства на други деловни банки во Р.Македонија	според договор
7.3.	Купување и продажба на ефективни парични средства на странски банки	според договор
7.4.	Изнајмување на сефови (според нивна големина)	
	Димензии	Месечно (мкд)
		Годишно (мкд)

71x310x420	420,00	4.200,00
95x300x420	420,00	4.200,00
145x310x420	520,00	5.200,00
195x300x400	520,00	5.200,00
235x310x420	630,00	6.300,00
295x300x400	630,00	6.300,00
290x310x420	840,00	8.400,00
510x310x420	1.340,00	13.400,00
7.5.	Опслужување (полнење/празнење) на банкомати сопственост на други деловни банки во Р.Македонија	според договор

ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ДЕЛ 2. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**1. КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА****1.1. МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ****1.1.1 ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ**

1.1.1.1	Приматели на плата/пензија	2% еднократна провизија, мин. 1.000 МКД
1.1.1.2	Неприматели на плата/пензија*	2,5% еднократна провизија, мин. 1.000 МКД

1.1.2 ИНСТАНТ КРЕДИТ – НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

1.1.2.1	Без камата во грејс-период	6% еднократна провизија, мин. 1.500 МКД
1.1.2.2	Со камата во грејс-период и кога каматата ја плаќа трговецот	3% еднократна провизија, мин. 1.500 МКД
1.1.2.3	Финансирање на туристичка програма „Work and Travel“	10% еднократна провизија

1.1.3 ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО 100% ПАРИЧЕН ДЕПОЗИТ

1.1.3.1	Потрошувачки кредити обезбедени со 100% паричен депозит	3.000 МКД фиксно, за секој одобрен кредит
1.1.3.2	Обезбедени со депозит орочен пред аплицирање за кредитот	без провизија

1.1.4 АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТИ

1.1.4.1	Автомобилски кредити-приматели на плата/пензија	6.000 МКД фиксно, за секој одобрен кредит
---------	---	---

1.1.5 ХИПОТЕКАРНИ ГОТОВИНСКИ КРЕДИТИ

1.1.5.1	Приматели на плата/пензија	1.25% еднократна провизија, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД
1.1.5.2	Неприматели на плата	1,5% еднократна провизија, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД

1.1.6 СТАНБЕН КРЕДИТ

1.1.6.1	Приматели на плата/пензија	1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД
1.1.6.2	Приматели на плата - вработени во финансиски институции	0,2% еднократна провизија, мин. 3.000 МКД, макс. 30.000 МКД
1.1.6.3	Приматели на плата - Субвенциониран станбен кредит	1,0% еднократна провизија, минимум 5.000 МКД максимум 60.000 МКД
1.1.6.4	Неприматели на плата	1,5% еднократна провизија или 1,25% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД
1.1.6.5	Неприматели на плата - Субвенциониран станбен кредит	1,5% еднократна провизија, минимум 5.000 МКД максимум 60.000 МКД
1.1.6.6	Градежни фирми соработници	без манипулативен трошок

* Станбен харпу кредит - мин. за приматели на плата изнесува 1.000 МКД, за неприматели на плата мин. изнесува 2.000 МКД

1.2 ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**1.2.1 КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ДО 31.08.2009**

1.2.1.1	Автомобилски, хипотекарни ненаменски кредити, станбени, револвинг кредит-лимит, кредити обезбедени со 100% депозит, со покритие од 200% државни обврзници, со залог на акции	без провизија на предвременно отплатениот дел од кредитот
---------	--	---

1.2.2 КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД 01.09.2009 ДО 30.09.2011

1.2.2.1	Кредити обезбедени со 100% депозит и револвинг кредит-лимит	без провизија на предвременно отплатениот дел од кредитот
---------	---	---

1.2.2.2	Кредити со покритие од 200% државни обврзници	при целосна отплата: без трошоци за предвремена отплата, при делумна отплата: 4.000 МКД трошоци за предвремена отплата
1.2.2.3	Автомобилски кредити со обезбедување хипотека, кредит со залог на акции, хипотекарен ненаменски кредит, станбени кредити	при целосна отплата: без трошоци за предвремена отплата при делумна отплата: - за уплата поголема од 5% од неотплатениот дел – без трошоци за предвремена отплата, - за уплата помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
1.2.2.4	Хипотекарни потрошувачки кредити	при целосна отплата: 2.000 МКД при делумна отплата: - за уплата поголема од 5% од неотплатениот дел - 2.000 МКД - за уплата помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
1.2.2.5	Автомобилски кредити со обезбедување залог	при целосна отплата: без трошоци за предвремена отплата при делумна отплата: - за уплата поголема од 10% од неотплатениот дел - без трошоци за предвремена отплата, - за уплата помала од 10% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
1.2.3	КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД 1.10.2011	
1.2.3.1	Потрошувачки кредити (вклучително и со обезбедување 100% депозит), автомобилски кредити со обезбедување залог, револвинг кредит-лимит, кредити со покритие од 200% државни обврзници и Станбен ПЛУС кредит	без надомест за предвремена делумна и целосна отплата
1.2.3.2	Автомобилски кредити со обезбедување хипотека, хипотекарни и станбени кредити	при целосна отплата: без трошоци за предвремена отплата при делумна отплата: за уплата поголема од 5% од неотплатениот дел – без трошоци, за уплата помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
1.2.3.3	НЛБ Празничен Станбен кредит во ЕУР од 13.11.2014 и предвремена отплата во анекс-договорот на постоечки станбен кредит со НЛБ Празничен Станбен кредит во ЕУР клаузула кој се пласира од 13.11.2014	За отплата поголема од 5% од неотплатениот дел: -2% провизија на неотплатениот дел за корисници на услугата лично банкарство - 5% провизија на неотплатениот дел за клиенти кои не се корисници на услугата лично банкарство За отплата помала од 5% од неотплатениот дел: 6.000 МКД *За предвремена отплата после 5-та година од отплата на кредитот, за отплата поголема од 5% од неотплатениот дел: без трошоци за предвремена отплата за уплата од сопствени средства. 0% при анксирање и рефинансирање на кредит во НЛБ Банка
1.2.3.4	Сите станбени кредити одобрени од 01.03.2015 година освен НЛБ Субвенциониран станбен кредит и Златен станбен кредит во ЕУР до 09.01.2018	0% трошоци за предвремена целосна или делумна отплата од сопствени средства 2% од предвремено отплатениот износ при целосна или делумна отплата со средства од друга банка
1.2.3.5	Златен станбен кредит од 01.03.2015 и супер станбен кредит од 24.03.2015 до 09.01.2018	0% трошоци за предвремена целосна или делумна отплата од сопствени средства и/или се анексира или рефинансира со кредит во НЛБ Банка

		1% од предвремена отплатениот износ при целосна или делумна отплата со средства од друга банка
1.2.3.5.1	Сите станбени кредити одобрени од 10.01.2018 година(освен НЛБ Субвенциониран станбен кредит)	0% трошоци за предвремена целосна или делумна отплата од сопствени средства 3% од предвремена отплатениот износ при целосна или делумна отплата со средства од друга банка
1.2.3.6	НЛБ Субвенциониран станбен кредит	без надомест за предвремена делумна и целосна отплата
1.2.3.7	Хипотекарни потрошувачки кредити	при делумна отплата: - за уплата поголема од 5% од неотплатениот дел - 2.000 МКД - за уплата помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
1.3	ТРОШОЦИ ЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
1.3.1	ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (не се однесува на Инстант кредити и кредити со 100% депозит)	
1.3.1.1	Приматели на плата/пензија и Супер потрошувачки кредит * исклучок се предодобрени кредити понудени од банката	600 МКД
1.3.1.2	Неприматели на плата/пензија	800 МКД
1.3.2	АВТОМОБИЛСКИ, ХИПОТЕКАРНИ, СТАНБЕНИ (и останати кредити/рамки со обезбедување хипотека или залог)	
1.3.2.1	Приматели на плата и Супер станбен кредит	700 МКД
1.3.2.2	Неприматели на плата	900 МКД
1.3.2.3	Субвенциониран станбен кредит	500 МКД
1.4	ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ И ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
1.4.1	Рефинансирање станбени кредити од други банки:	Без манипулативен трошок Без трошоци за проценка
*Трошоците за солемнизација на договор на нотар се на товар на НЛБ Банка АД Скопје		
1.4.2	Станбени кредити за купување станови од градежни фирми со кои НЛБ Банка АД Скопје има Договор за деловна соработка	*Трошоците за солемнизација на договорот за станбен кредит се на товар на градежните фирми соработници, доколку е така согласно Договорот за деловна соработка
1.4.3	Трошоци за проценка	2.000 МКД за секоја поединечна проценка – се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен За градежни фирми соработници – без трошоци за проценка
1.4.4	Провизија за изработка на анекс на договор за промена на каматна стапка на сите типови на кредити	0,5% од салдото на кредитот во моментот на анексирање, еднократно. Мах. износ на провизијата кој ќе биде наплатен е еднаков со дефинираниот максимум за типот на кредит кој ќе се анексира
1.4.4.1	Провизија за изработка на анекс на договор за промена на каматна стапка на НЛБ Станбен кредит со 2,9% во случај на анексирање со важечки каматни стапки во моментот на анексирање	2,5% од салдото на кредитот во моментот на анексирање, еднократно. Мах. износ на провизијата кој ќе биде наплатен е еднаков со дефинираниот максимум за типот на кредит кој ќе се анексира
1.4.5	Достава на опомени за неблагоприятно измирени обврски по користени кредити	200 МКД за секоја опомена
1.4.6	Провизија за издавање на пресметка за ликвидација/картица	500 МКД

	на промет за кредити на физички лица по барање на клиентот	
1.4.7	Надоместок за опомени за неплатен долг по основ на кредит	Од 30 до 60 дена доцнење – без надомест Од 60 до 90 дена доцнење – 100 МКД Од 90 до 120 дена доцнење – 300 МКД Опомена пред тужба- 500 МКД
1.5	ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
<p>-Промотивна кампања за потрошувачки, 100% депозит, автомобилски, мКлик/е-банк кредити без манипулативни трошоци до 31.7.2022</p> <p>-Промотивна кампања за потрошувачки кредити со рок на отплата до 120 месеци до 30.9.2022</p> <p>-Промотивна кампања за станбени и хипотекарни кредити за физички лица во периодот до 31.7.2022 година со следните промотивни поволности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без манипулативни трошоци - без трошоци за проценка 		

2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

2.1. ГАРАНЦИИ (денарски, со девизна клаузула, девизни)

2.1.1. НОСТРО ГАРАНЦИИ

2.1.1.1	Гаранција обезбедена со парично покрите и/или банкарска гаранција а) на износ до 100.000 МКД б) на износ од 100.001-200.000 МКД в) на износ од 200.001 МКД	1.200 МКД еднократно 1.800 МКД еднократно 0,1% месечно, мин.500 МКД
2.1.1.2	Гаранција обезбедена со рамковен револвинг лимит и/или хипотека/рачна залога	0,2% месечно, мин. 500 МКД
2.1.1.3	Гаранција обезбедена со меници и/или рамка со меница	0,3% месечно, мин. 500 МКД
2.1.1.4	Пренос на гаранција	1.500 МКД еднократно
2.1.1.5	Измена на условите на гаранцијата/ контра гаранцијата или условите на изложеноста	1.600 МКД еднократно
2.1.1.6	Изработка на работен текст на гаранција/контра-гаранцијаи/или повлекување на барањето откако е одобрено издавање на гаранција/контра-гаранција (се наплаќа само ако не дојде до издавање на инструментот од која било причина)	1.000 МКД еднократно
2.1.1.7	Препис за изгубена гаранција	1.000 МКД еднократно

Ностро документарни инструменти: Провизијата за ностро документарни инструменти се наплатува пред издавањето. Кај ностро девизните документарни инструменти истата се пресметува по средниот курс на НБРМ кој важи на денот на издавањето. За секој следен пресметковен период се пресметува и се наплатува провизија по среден курс на НБРМ што важи на првиот работен ден од периодот. Провизиите и трошоците на други банки и субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за таков случај.

** При плаќање/прилив се применуваат останатите ставки од тарифата применливи за девизен пазар и платен промет во земјата/странство.

3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

3.1. ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ

3.1.1	Отварање и уплати во корист на девизен штеден влог-сметка	без надомест
3.1.1.1	Водење девизна трансакциска сметка - со вкупен промет до 500 МКД (противредност во валута) - со вкупен промет над 500 МКД (противредност во валута) ** Исклучок е само провизијата за прилив по основ на девизна пензија (со вкупен промет над 500 МКД противредност во валута)	без надомест 30 МКД, месечно 15 МКД, месечно
3.1.2	Исплата во ефективни странски пари за купување денари по куповен курс од курсна листа за менувачко работење на банката	без надомест
3.1.3	Исплата од девизен штеден влог-сметка	
3.1.3.1	Исплата во ефективни странски пари	1% до 5.000 ЕУР 0,8% од 5.001 до 15.000 ЕУР

		0,5% над 15.001 ЕУР Мин. 250 МКД, макс. 30.000 МКД На одлежани средства над 5 дена без провизија
3.1.3.2	Исплата на ефективни странски пари од приливи на физички лица во банките членки на НЛБ Групација	0,8% до 5.000 ЕУР 0,64% од 5.001 до 15.000 ЕУР 0,4% над 15.001 ЕУР Мин. 250 МКД, макс. 12.000 МКД На одлежани средства над 5 дена без провизија
3.1.3.3	Извршување дознаки во странство и во Банката во девизи	0,5% за износи до 50.000 ЕУР 0,3% за износи над 50.000 ЕУР и за клиенти на Лично банкарство Минимум 300 МКД, максимум 30.000 МКД
3.1.3.4	Извршување дознаки во странство и во Банката во девизи преку електронско и мобилно банкарство	0,7% за сите износи мин. 300 МКД
3.1.3.5	Распределба на девизни приливи преку електронско и мобилно банкарство	За износи до 50 ЕУР – 10 МКД За износи над 50 ЕУР – 0,1% мин 50 МКД * провизија за приливи по основ плата и пензија не се наплаќа
3.1.3.6	Извршување дознаки во Банката и други домашни банки во денари	До 100.000 МКД се наплатуваат редовни провизии што важат во денарски платен промет Над 100.000 МКД се наплатуваат редовни провизии како за извршување на дознаки во девизи
3.1.3.7	Ностро-дознаки со назнака странски трошоци на товар на работодавачот	Се применува надоместокот предвиден за извршување на дознаки плус 0,1% мин.600 МКД, макс. 6.000 МКД.
3.1.3.8	Ностро-дознаки со назнака странски трошоци на товар на работодавачот преку електронско и мобилно банкарство	Се применува надоместокот предвиден за извршување на дознаки плус 0,1% мин.600 МКД
3.1.3.9	Свифт-трошоци	300 МКД по налог
3.1.3.10	Пренос на девизни средства од депозитна сметка на физичко лице во НЛБ Банка на сопствена депозитна сметка во друга деловна банка во земјата	0,1% минимум 500 МКД
	Надоместокот се плаќа однапред од работодавачот во денарска противвредност	
3.1.4	Продажба на ефективни странски пари на домашни физички лица	без надомест
3.1.5	Замена на стари ефективни странски пари -до износ од 300.000,00 ЕУР -над износ од 300.000,00 ЕУР	0,5% мин.100 МКД 0,25%
	Доколку дојде до зголемување на трошоците за конверзија и транспорт, НЛБ Банка АД Скопје го задржува правото за измена на Тарифникот без претходна најава.	
3.1.6	Огласување денарска и девизна сметка/книшка за неважечка и издавање нова	200 МКД
3.1.7	Издавање потврди за годишни уплати и исплати на девизни книшки	100 МКД
3.1.8	Издавање полномошно по девизен штеден влог-сметка	без надомест
3.1.9	Доставување известување за извршена уплата (чек или дознака) од странство	без надомест
3.1.10	Готовинска исплата од сметка во други валути освен МКД - на шалтер на банката	0,1% мин. 50 мкд макс. 300 мкд
3.2	ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ	

3.2.1	Отворање и уплати на девизни сметки	без надомест
3.2.1.2	Водење девизна трансакциска сметка - со вкупен промет до 500 МКД (противредност во валута) - со вкупен промет над 500 МКД (противредност во валута) ** Исклучок е само провизијата за прилив по основ на девизна пензија (со вкупен промет над 500 МКД противредност во валута)	без надомест 30 МКД, месечно 15 МКД, месечно
3.2.2	Исплата од девизен штеден влог-сметка	
3.2.2.1	Исплата во ефективни странски пари	1% до 5.000 ЕУР 0,8% од 5.001 до 15.000 ЕУР 0,5% над 15.001 ЕУР Мин. 250 МКД, макс. 30.000 МКД На одлежани средства над 5 дена без провизија
3.2.2.2	Исплата на ефективни странски пари од приливи на физички лица во банките-членки на НЛБ Групација	0,8% за приливи до 5.000 ЕУР 0,64% од 5.001 до 15.000 ЕУР 0,4% над 15.001 ЕУР Мин. 250 МКД, макс. 12.000 МКД На одлежани средства над 5 дена без провизија
3.2.2.3	Извршување дознаки во странство и во Банката во девизи	0,5% за износи до 50.000 ЕУР 0,3% за износи над 50.000 ЕУР и за клиенти на Лично банкарство Минимум 300 МКД, максимум 30.000 МКД
3.2.2.4	Извршување дознаки во странство и во Банката во девизи преку електронско и мобилно банкарство	0,7% за сите износи мин. 300 МКД
3.2.2.5	Извршување дознаки во Банката и други домашни банки во денари, во корист на иматели на сметки во Банката или други банки во земјата во денари	До 100.000 МКД се наплатуваат редовни провизии што важат во денарски платен промет Над 100.000,00 МКД – се наплатуваат редовни провизии како за извршување на дознаки во девизи
3.2.2.6	Ностро-дознаки со назнака странски трошоци на товар на налогодавачот	Се применува надоместокот предвиден за извршување на дознаки плус 0,1%(мин.600 МКД, макс. 6.000 МКД) или противвредност во валута пресметана по среден курс од индикативната курсна листа на НБРМ која важи на денот на обезбедување на покритието
3.2.2.7	Свифт-трошоци	300 МКД по налог
3.2.3	Продажба на ефективни странски пари заради ретрансфер	според Одлуката на НБРМ за менувачко работење
3.2.4	Готовинска исплата од сметка во други валути освен Мкд - на шалтер на банката	0,1% мин. 50 мкд макс. 300 мкд
3.3	ДРУГИ РАБОТИ	
3.3.1	Откуп, преземање и исплата на валута	
3.3.1.1	Откуп на ефективни странски пари и исплата во денари	без надомест
3.3.1.2	Откуп на ефективни странски пари заради одредено плаќање	куповен курс од курсна листа за менувачко работење на НЛБ Банка АД Скопје
3.3.2	Наплата на оштетени банкноти	1,5% мин. 30 МКД
3.3.3	Менувачко работење со швајцарски франци- осма серија	3% за износи до 100.000 франци 2% за износи над 100.000 франци
3.3.4	Уплата на шалтер на швајцарски франци- осма серија	3% за износи до 100.000 франци 2% за износи над 100.000 франци

4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

4.1 ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ И ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВОДИ

4.1.1	Отворање трансакциска сметка Отварање <i>online</i> сметка за физички лица на адреса кај клиентот	без надомест 300 МКД
4.1.2	Водење трансакциска сметка - со вкупен промет до 500 МКД - со вкупен промет над 500 МКД Сребрена трансакциска сметка на пензионери - со вкупен промет до 500 МКД - со вкупен промет над 500 МКД Достава на пензии на домашна адреса: - Пензии во износ од 3.000 МКД - Пензии во износ од 3.000-7.000 МКД - Пензии во износ над 7.000 МКД	без надомест 30 МКД, месечно без надомест 25 МКД, месечно Без надомест 100 МКД 200 МКД
4.1.3	Изготвување изводи	без надомест
4.1.4	Затворање сметка	без надомест
4.1.5	Отворање, водење и затворање сметки и изготвување изводи за трансакциски сметки отворени за хуманитарни цели	без надомест
4.1.6	Провизија за одобрување/зголемување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка * исклучок се предодобрани лимити понудени од банката	200 МКД

4.2 УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ВО ГОТОВО

4.2.1	Готовинска исплата од сметка - на шалтер на банката - на шалтер на банката – исплата откуп на млеко, тутун и субвенции	0,1% мин. 30 мкд макс. 300 мкд 50 МКД
4.2.2	Уплата на сметка	без надомест
4.2.3	Уплата на ковани пари на трансакциски сметки на физички лица над 1.000 МКД -Клиенти кои имаат само трансакциска сметка во Банката -Клиенти приматели на плата/ пензија/лично банкарство или корисници на депозитен/кредитен продукт	5% од вредноста на кованите пари, мин.500 МКД, макс.1.000 МКД 2% од вредноста на кованите пари, мин.100 МКД, макс. 500 МКД
4.2.4	Уплати во готово од физички лица кои немаат сметка во банка - уплати кон НЛБ Банка АД Скопје - уплати кон сметки кои се водат во НЛБ Банка со 210 - уплати во готово преку КИБС За трансакции до 5.000 МКД За трансакции над 5.000 МКД - уплати во готово преку МИПС - уплати на режиски трошоци кон с-ки на правни лица со кои Банката има склучено посебен договор	без надомест 35 МКД 60 МКД 120 МКД 200 МКД 60 МКД
4.2.5	Уплати и исплати во готово на/од трансакциски сметки на физички лица отворени за хуманитарни цели	без надомест

4.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

4.3.1	Трансакции извршени преку МИПС	
-------	--------------------------------	--

	-хартиен налог -хартиен налог кон индиректни учесници во МИПС -налог преку електронско банкарство	200 МКД 80 МКД 100 МКД
4.3.2	Трансакции извршени преку КИБС	
	Трансакции до 10.000 МКД -хартиен налог -налог преку електронско банкарство и мобилно банкарство	38 МКД 15 МКД
	Трансакции над 10.001 МКД -хартиен налог -налог преку електронско банкарство и мобилно банкарство	48 МКД 15 МКД
4.3.3	Трансакции преку интерен клиринг	
	Трансакции до 10.000 МКД -хартиен налог -налог преку електронско банкарство и мобилно банкарство -налог кон сметка на НЛБ Банка АД Скопје	25 МКД 9 МКД без надомест
	Трансакции над 10.001 МКД -хартиен налог -налог преку електронско банкарство и мобилно банкарство -налог кон сметка на НЛБ Банка АД Скопје	33 МКД 9 МКД без надомест
4.3.4	Повлекување налог од КИБС на барање на имателот	100 МКД, од налог
4.3.5	Плаќање режиски трошоци кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено посебен договор -Безготовинско плаќање режиски трошоци од физички лица со сметка во банката -Плаќање режиски трошоци преку е-банк/мобилно банкарство со шаблони	30 МКД без надомест
4.3.6	Трајни налози -за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор - наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје -за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД -за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) -за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД -за пренос на сметки во други банки -за пренос на сметка на ОДПФ НЛБ Пензија плус	без надомест 10 МКД, за извршена наплата без надомест без надомест 5 МКД 10 МКД 5 МКД
4.3.7	Безготовински трансакции од сметката и безготовински уплати на шалтерите на Банката, преку електронско банкарство и <i>e-commerce</i> насочени спрема трансакциски сметки на физички лица отворени за хуманитарни цели	без надомест

4.4. ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ		
4.4.1	Извршување судски одлуки, извршни решенија и налог за извршување од извршител и задолжница - извршување решенија за присилна наплата - извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса - по блокада и деблокада на сметка - делумно извршување на решение за присилна наплата (секоја делумна наплата) - по каматна листа	1.000 МКД 500 МКД 400 МКД 50 МКД 50 МКД
4.4.2	Изработка: - издавање разни потврди, заверка на податоци и движење на сметка-картица (* цена од потврда или заверка) - изработка на препис на изводи (* цена од припис) - издавање препис на документи (* цена од страна) - изготвување извештај на податоци за присилна наплата по барање (по клиент) согласно позитивните законски прописи	200 МКД 30 МКД 50 МКД 500 МКД
4.4.3.	Изработка на пресметка на камата по барање на клиент	100 МКД од главница
4.4.4	Пакет лично банкарство	600 МКД месечно, без провизија за првите 3 месеци
4.4.5	Спроведување задолжница - Поднесување задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжницата) - Повлекување задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)	400 МКД 200 МКД
4.4.6	Провизија по налог за меѓубанкарско порамнување – <i>Mobipay</i>	100 МКД
4.4.7	Извршување други работи на платен промет во земјата за трансакциски сметки на физички лица отворени за хуманитарни цели	без надомест
4.5. ДРУГИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА		
4.5.1	Уплати за купување недвижности преку трансакциски сметки во Банката • Надоместокот се наплаќа само кога при извршување на трансакцијата продавачот на недвижноста врши продажба на девизи, а купувачот на недвижноста купување девизи преку безготовински трансакции	0,1% од вредноста на трансакцијата
4.5.2	Сезонски уплати на трансакциски сметки на физички лица по основ субвенции, откуп на тутун и други земјоделски култури	50 МКД, за секоја уплата
4.5.3.	Уплати на сметки на амбасади и останати дипломатски претставништва во Република Македонија од страна на физички лица	100 МКД, за секоја уплата
4.5.4	Изработка на документи:	100 МКД, по предмет

	- изработка на дневни преписи на изводи, документи и друго - изработка на кумулативен испис од годишниот промет - изработка на амортизационен план по барање на правни лица - изработка на каматни листи	100 МКД, по испис 200 МКД, по план 100 МКД, по листа
4.5.5	Издавање разни потврди, заверки на податоци, освен потврди за промет по сметки при пријавување данок	100 МКД
4.5.6	Потпишување документација со електронски потпис (eID by Evrotrust) *исклучок се кредити, кредитни картички, лимит, како и зголемување на лимит на трансакциска сметка или кредитна картичка понудени од банката	100 МКД

4.6 УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

4.6.1 МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК ПО ПОЕДИНЕЧНИ ПАКЕТ УСЛУГИ

Пакети за <i>web</i> електронско банкарство	<i>Web</i> преглед	Предефинирани налози	Налози за плаќање	Цена ден/месец
Мини клик	неограничено	вклучени	/ *	0 МКД
Макси клик	неограничено	вклучени	вклучени	0 МКД

*Предефинирани налози - налози кон компании со кои Банката има склучено посебен договор за услуги

4.6.2 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧОК КОН СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО, НАДОМЕСТОК ЗА ИЗРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ ПОЕДИНЕЧНА ОПРЕМА

4.6.2.1	Надоместок за физички лица за приклучок на електронското банкарство со право на трансакции со токен	750 МКД
4.6.2.2	Еднократен надомест за користење НЛБ Клик преку НЛБ М-Токен	300 МКД за плаќање во целост
4.6.2.3	Иницијална дистрибуција на НЛБ М-Токен апликација на мобилен апарат на клиент	360 МКД за плаќање на 12 месечни рати со траен налог по 30 МКД месечно
4.6.2.4	Надомест за редистрибуција на НЛБ М-Токен апликација на постоечки корисник	без надомест
4.6.2.5	Надомест за користење сервис НЛБ М-Клик (по поединечна активирана апликација)	70 МКД

4.6.3 ПАКЕТ УСЛУГИ СО ВКЛУЧЕНА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА НЛБ мКлик

Пакет за млади (од 18 до 25 години)	<i>Light</i> пакет*	<i>Standard</i> пакет*	<i>Comfort</i> пакет*
Без надомест	Без надомест	Месечен надомест-70 МКД	Месечен надомест-120 МКД
Дебитна картичка за млади	Visa Electron дебитна картичка	Visa Electron дебитна картичка	Visa Electron дебитна картичка
НЛБ мКлик со право на плаќање	НЛБ Мини мКлик (преглед на сметки)	НЛБ мКлик со право на плаќање	НЛБ мКлик со право на плаќање
			НЛБ СМС известување

4.6.4 NLB Pay мобилен паричник

4.6.4.1	Преземање и користење на NLB Pay мобилниот паричник како и дигитализација на картички	без надомест
---------	---	--------------

5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

5.1 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО КРЕДИТНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Тип на провизија/вид на картичка	MasterCard Light	MasterCard Standard /VISA Classic	MasterCard Gold /VISA Gold	MasterCard haPPy	ЗЕГИН ФАРМ СКОПЈЕ Приватна картичка
5.1.1 Годишна членарина за основна картичка*	1.299 МКД	900 МКД за приматели на плата/1.500 МКД ^{1/2}	3.000 МКД	600 МКД	500 МКД
5.1.2 Годишна членарина за дополнителна картичка*	700 МКД	800 МКД	1.500 МКД	600 МКД	100 МКД
*MasterCard Light - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите корисници кои претходната година оствариле најмалку 50.000 МКД годишен промет. *MasterCard Standard/Visa Classic - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите корисници кои претходната година оствариле најмалку 80.000 МКД годишен промет. *MasterCard Gold/Visa Gold - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите корисници кои претходната година оствариле најмалку 200.000 МКД годишен промет.					
5.1.3 ATM Готовина	3% - мин.180 МКД	3% - мин.180 МКД	2.5% - мин.150 МКД	4% - мин.240 МКД	/
5.1.4 ATM Готовина на рати	/	4% - мин.280 МКД	4% - мин.280 МКД (само за Gold Mastercard)	/	/
5.1.5 ATM Готовина уреди на други банки1-	3.5% - мин.280 МКД	3.5% - мин.280 МКД	3.5% - мин.280 МКД	4% - мин.240 МКД	/
5.1.6 Готовина POS во друга Банка + провизија од Банката	3% - мин.6€	3% - мин.3€	2% - мин.6€	4% - мин.240 МКД	/
5.1.7 Реизработка на уништена картичка	400 МКД	400 МКД	600 МКД	400 МКД	100 МКД
5.1.8 Отказ на картичка во процедура на изработка	400 МКД	400 МКД	600 МКД	400 МКД	100 МКД
POS во продажна мрежа; POS во продажна мрежа-уреди на други Банки (услугата не е достапна за Зегин Фарм приватна картица освен на POS терминалите на Зегин Фарм)			0 МКД		
Состојба на сметка - ATM (услугата не е достапна за Зегин Фарм приватна картица)			20 МКД		
Реиздавање на PIN code-от			200 МКД		
Лажно оспорување трансакции			1.000 МКД		
Издавање изводи за извршени трансакции			Без надоместок		
Блокирање на картичката на стоп-листата (трајно)			1.500 МКД +MasterCard/Visa трошоци; 300 МКД за Зегин Фарм приватна картичка		

Итна изработка на картичка (услугата не е достапна за Зегин Фарм приватна картица)	2.000 МКД
Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена од денот на валутацијата	100 МКД
Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена од денот на валутацијата	300 МКД
Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена од денот на валутацијата	600 МКД
Дистрибуција на MasterCard haPPy кредитните картички по пошта * исклучок се предодобрени кредитни картички понудени од банката	50 МКД
Поврат на средства (cash back) на MasterCard haPPy кредитните картички	Партнерска мрежа – мин 1% Надвор од партнерска мрежа – 0,6%
Дистрибуција на кредитна картичка по пошта * исклучок се предодобрени кредитни картички понудени од банката	150 МКД

¹Годишна членарина за основна картичка Standard MasterCard за ВИП клиенти на Банката (влог над 10.000 ЕУР и одлежани средства најмалку 15 дена) не се наплаќа.

²Издавање на MasterCard Standard или Visa Classic без членарина за првата година на користење за сите корисници на кредити население

5.2 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ДЕБИТНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

	вид на картичка	Master Card Debit PayPass /Maestro и Maestro младинска картичка/ VISA Electron ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO® - Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
5.2.1	Годишна членарина за основна картичка	300 МКД ⁴ /без членарина за основна картичка за VISA Electron ⁵
5.2.2	Годишна членарина за дополнителна картичка	200 МКД / 100,00 МКД ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO®
5.2.3	АТМ Готовина	0 МКД
5.2.4	Состојба на сметка - АТМ	0 МКД
5.2.5	POS во продажна мрежа, POS во продажна мрежа - уреди на други Банки	0 МКД
5.2.6	АТМ Готовина - уреди на други банки ³	2% - мин.2€ / 1.8€
5.2.7	Готовина POS во друга Банка + провизија од Банката	2% - мин.6€
5.2.8	Реизработка на уништена картичка	200 МКД / 100 МКД ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO®
5.2.9	Реиздавање на PIN code-от	200 МКД
5.2.10	Отказ на картичка во процедура на изработка	200 МКД / 100 МКД ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO®
5.2.11	Лажно оспорување трансакции	1.000 МКД
5.2.12	Издавање изводи за извршени трансакции	На шалтер на Банката - без надоместок
5.2.13	Блокирање на картичката на стоп-листата (трајно)	1.500 МКД +Visa и MASTER трошоци
5.2.14	Итна изработка на картичка	500 МКД
5.2.15	Дистрибуција на дебитна картичка по пошта	150 МКД

³Провизијата за подигање готовина на туѓи банкомати за Maestro младинска картичка изнесува 2%, мин.1,8 ЕУР

⁴Maestro младинска картичка е без членарина за цело времетраење на картичката; ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO® членарината се наплатува на 12 рати од 25 МКД

⁵ За сите иматели на Младинска трансакциска сметка, годишната членарина за основна Visa Electron картичка изнесува 300 денари.

5.3 КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА ОД ПРОГРАМАТА НА DINERS CLUB INTERNATIONAL НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА		
5.3.1	АТМ готовина во земјата (АТМ-и на НЛБ Банка) (АТМ-и на Уни банка)	5% провизија од износот
5.3.2	Подигнување готовина со можност за плаќање на рати од банкомати на НЛБ Банка и од експозитури на Стопанска Банка АД Битола	5% провизија од износот, 2% еднократен надоместок, 1,5% камата на месечно ниво од вкупниот износ определен за плаќање
5.3.3	АТМ готовина во странство (останати -АТМ-и со знакот на Pulse или Diners Клуб)	3 € фиксно за износ до 50 € * дополнителен трошок : сопственикот на банкоматот може да пресмета дополнителна провизија, која најчесто изнесува плус 4%. 6% провизија од износот за износ над 50 ЕУР * дополнителен трошок : сопственикот на банкоматот може да пресмета дополнителна провизија, која најчесто изнесува плус 4%.
5.3.4	Кеш POS во Банка (POS уреди на ТТК Банка и Стопанска Банка Битола)	5% провизија од износот
5.3.5	Провизија за полнење гориво (провизија за направен трошок на бензинска пумпа)	70 МКД
5.3.6	Годишна членарина за основна картичка	1.800 МКД, годишно со плаќање на 12 рати 1.550 МКД, годишно за плаќање без рати однапред
5.3.7	Препечатување картичка	300 МКД
5.3.8	Реиздавање на PIN code-от	200 МКД
5.3.9	Итно препечатување картичка во рок до 24 часа	1.000 МКД
5.3.10	Итно издавање картичка во рок до 24 часа	1.500 мкд, еднократно
5.3.11	Отказ на картичка во процедура на изработка	930 МКД
5.3.12	Барање за копија од извршена трансакција од странство	8 УСД по среден курс на НБРМ
5.3.13	Барање за копија од слип од извршена трансакција во земјата	300 МКД
5.3.14	Лажно оспорување на трансакции	максимум 500 УСД по среден курс на НБРМ
5.3.15	Издавање потврда за виза	500 МКД еднократно
5.3.16	Продажба со отплата на 24 рати	2% од вкупниот износ определен за плаќање, еднократно
5.3.17	Продажба на стоки и услуги на рати	1% провизија на месечно ниво од вкупниот износ определен за плаќање
5.3.18	Задолжување за користење на услугите на бизнис салон на скопскиот аеродром	за основен член корисник на Diners картичка, фиксен надоместок од 15ЕУР+ДДВ; -за лице кое не е корисник на Diners картичка а е во придружба на корисник на Diners картичка, фиксен надоместок од 15ЕУР+ДДВ; * напомена: задолжувањето по двете ставки се однесува на корисникот на ДК картичката
5.3.19	Печатење аналитика – преглед од картичка	300 МКД еднократно
5.3.20	Издавање фактури за извршени трансакции Достава на сметки / фактури по пошта	Без надоместок

5.3.21	Активирање гаранции за наплата (Административни забрани)	500 МКД
5.3.22	Зголемување кредит лимит	600 МКД
5.3.23	Месечен надоместок за користење СМС услуга Инфо+	90 МКД
5.3.24	Покренување Chargeback	фиксен износ од 10 УСД
5.3.25	Фактурирање рати во целост	Еднократен надоместок во висина од 2% од вкупниот износ на направениот трошок
5.3.26	Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена од денот на валутацијата	100 МКД
5.3.27	Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена од денот на валутацијата	300 МКД
5.3.28	Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена од денот на валутацијата	600 МКД

5.4 ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

5.4.1	Активирање административна забрана по заостанати долгови на корисници на парични картички на Банката	манипулативен трошок 500 МКД
5.4.2	Користење на сервис СМС известување - за корисници на услугата "пакет лично банкарство"	100 МКД месечно без надомест
5.4.3	Провизија за поднесено барање за зголемување лимит на кредитна картичка * исклучок се предодобрени кредитни картички понудени од банката	200 МКД по поединечно барање
5.4.4	Месечен надоместок за одржување на MobiPay сметка	15 МКД по поединечен картичен продукт
5.4.5	Провизија за примена апликација за кредитни картички за физички лица * исклучок се предодобрени кредитни картички понудени од банката	300 МКД за примена апликација за основна картичка

5.5 ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

--	--	--

6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА

6.1	ОТКУП НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	
6.1.1	Надомест за неуспешна понуда за откуп на државни хартии од вредност од Министерството за финансии	300 МКД по барање
6.1.2	Откуп на државни хартии од вредност од Министерството за финансии	0,12% од номиналната вредност на државните хартии од вредност - минимум 300 МКД
6.2	СТАРАТЕЛСКИ УСЛУГИ	
6.2.1	Старателски услуги на домашен пазар	
6.2.1.1	Отворање старателска сметка	без надомест
6.2.1.2	Трансакциски трошоци	1.000 МКД
	Надоместокот се наплаќа при пренос на средства за секоја склучена трансакција - купување хартии од вредност и при прием на уплати на средства за секоја склучена трансакција - продавање хартии од вредност.	
6.2.1.3	Прилив на средства на старателска сметка	без надомест
6.2.1.4	Репатријација/Одлив на средства од старателска сметка	без надомест
6.2.2	Старателски услуги на странски пазар	

6.2.2.1	Трансакциски трошоци	1.000 МКД + стварни трошоци
	Стварните трошоци се одредени со тарифата на странската банка преку која се врши порамнување на секоја склучена трансакција (купување и продавање) на хартии од вредност	
6.3	УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
6.3.1	Тргување со акции и обврзници	
6.3.1.1	Тргување со акции и обврзници на домашен и на странски пазар (освен континуирани државни обврзници на домашен пазар)	
	Остварен промет во МКД:	
	до 2.000.000	0,90% + стварни трошоци
	од 2.000.001 до 4.000.000	0,80% + стварни трошоци
	од 4.000.001 до 6.000.000	0,61% + стварни трошоци
	над 6.000.001	0,51% + стварни трошоци
	Надоместокот за тргување со хартии од вредност се пресметува врз основа на остварениот дневен промет со поединечна хартија од вредност. Минимален износ на надоместокот изнесува: за промет до 10.000 МКД - 300 МКД + стварни трошоци по хартија од вредност и за промет над 10.000 МКД - 500 МКД + стварни трошоци по хартија од вредност.	
	Банката ќе пресмета и наплати стварни трошоци (трошоци на глобален и/или локален брокер и/или локален пазар, освен трошоци на партнерски брокерски куќи)	
6.3.1.2	Тргување со континуирани државни обврзници издадени од Министерство за финансии - 0,12% од вредноста на трансакцијата - минимум 300 МКД	
6.3.2	Инвестиционо советување	според договор
6.3.3	Извршување трансакции и активности за сметка на трети лица потребни при преземање едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање акционерски друштва	според договор
6.3.4	Надомест за активности на чување на хартии од вредност	
6.3.4.1	Домашен пазар - за нерезиденти	
6.3.4.1.1	Отворање и водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за корпоративни активности	
	вредност на портфолио во висина на средства во МКД	годишен надомест
	до 15.375.000 МКД	0,26%
	над 15.375.000 до 30.750.000 МКД	0,24%
	над 30.750.000 до 61.500.000 МКД	0,22%
	над 61.500.000 МКД	0,20%
	Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД - месечно. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.3.4.1.2	Специјални извештаи на барање на клиент	2.000 МКД
6.3.4.1.3	Застапување на собрание на акционери	6.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.1.4	Непредвидени трошоци	Стварни трошоци
6.3.4.1.5	Пренос на хартии од вредност од една сметка на друга во Централниот депозитар за хартии од вредност по барање на клиент	1.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.1.6	Поврат на данок и даночно ослободување	2.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.2	Странски пазар	
6.3.4.2.1	Чување на хартии од вредност на индивидуална старателска сметка на клиентот	
6.3.4.2.1.1	Отварање старателска сметка	1.800 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.1.2	Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за корпоративни активности	
	Вредност на портфолио во висина на средства во противвредност во ЕУР	годишен надомест
	до 250.000 ЕУР	0,10% + ДДВ + стварни трошоци
	над 250.000 до 500.000 ЕУР	0,09% + ДДВ + стварни трошоци
	над 500.000 до 1.000.000 ЕУР	0,08% + ДДВ + стварни трошоци
	над 1.000.000 ЕУР	0,07% + ДДВ + стварни трошоци

	Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци- месечно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.	
6.3.4.2.2	Чување на хартии од вредност на збирна старателска сметка на Банката	
6.3.2.2.1	Отворање старателска сметка (во зависност од барањата на локален пазар)	Стварни трошоци
6.3.4.2.2	Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност	
	Вредност на портфолио во висина на средства во противвредност во ЕУР	годишен надомест
	до 100.000 ЕУР	0,25% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 100.000 до 500.000 ЕУР	0,24% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 500.000 до 1.000.000 ЕУР	0,23% + ДДВ + стварни трошоци*
	над 1.000.000 ЕУР	0,22% + ДДВ + стварни трошоци*
	Минимален износ на надомест изнесува 3.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци- годишно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши полугодишно.	
	*Банката ќе ги префактурира стварните трошоци за safekeeping fee, освен за Словенија и за оние пазари на кои стварните трошоци не надминуваат 0,10%, во износ кој надминува 0,10%	
6.3.4.2.3	Корекција на инструкциите за порамнување	1.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.2.4	Откажување на инструкциите за порамнување	1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.5	Специјални извештаи на барање на клиент	3.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.6	Застапување на собрание на акционери - прибирање документација	7.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.7	Пренос на хартии од вредност од една сметка на друга во странски депозитар на хартии од вредност	1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.8	Останати трошоци	Стварни трошоци

7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА

7.1. ИЗНАЈМУВАЊЕ НА СЕФОВИ (според нивна големина)

Димензии	Месечно (мкд)	Годишно (мкд)
71x310x420	420,00	4.200,00
95x300x420	420,00	4.200,00
145x310x420	520,00	5.200,00
195x300x400	520,00	5.200,00
235x310x420	630,00	6.300,00
295x300x400	630,00	6.300,00
290x310x420	840,00	8.400,00
510x310x420	1.340,00	13.400,00

СТВАРНИ ТРОШОЦИ

1.	Провизии и трошоци кои ќе ги пресмета странскиот кореспондент
----	---

2.	Трошоци што ги пресметуваат други банки во земјата и во странство, а кои учествуваат во извршувањето на работите
3.	Поштарина за препорачани, експресни и авионски пратки, пратки со повратен рецепис и други посебни ракувања со пратки, поштарина за пакети и транспортни трошоци
4.	Такси, даноци, премии за осигурување и слично кои Банката ги плаќа за сметка на комитентот, а кои согласно важечките прописи паѓаат на товар на комитентот
5.	Судски трошоци (такса за тужба, такса за одлука, такса за жалба, трошоци за вештачење, за привремен застапник, проверка дали има поведено оставинска постапка и др.) трошоци за правно застапување, нотарски трошоци, трошоци за извршување и сл.
6.	Трошоци за стручњаци - експерти за барање за добивање инвестициони кредити, а по претходен договор со барателот на кредитот
7.	Трошоци за посебни обрасци во работењето (меници, налози и слично)
8.	Замена на брава од сеф поради загубен клуч -200 EUR за потпишани договори по 1.5.2021
9.	Други трошоци во работењето
	<ul style="list-style-type: none"> - Банката може да наплати и други стварни трошоци кои не се опфатени со оваа Тарифа, доколку е тоа регулирано со посебен договор помеѓу Банката и корисникот на услугата. - Висината на надоместокот за услугите во девизното работење за корисници во земјата се пресметува во денари со примена на средниот курс од индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија која важи на денот на пресметката. - Ако девизните работи се извршуваат во земјата преку повеќе домашни банки, надоместоците се делат на еднакви делови меѓу тие банки. - За услугите кои што Банката ги извршува на странски кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи спрема важечката тарифа за надоместоци за услугите на странските коресподенти. - Сите задолжителни извештаи Банката ги изработува без надоместок
ЗАЕДНИЧКИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	
1.	За одделни работи што ги врши Банката, а кои не се предвидени во оваа Тарифа, висината на надоместокот се утврдува со договор помеѓу Банката и комитентите
2.	За одделни работи, Банката може да договара надоместоци во вид на паушал.
3.	Надоместоците се наплатуваат од налогодавачот ако со договор не е поинаку предвидено и тоа во моментот на поднесување налог/барање за извршување на услуга.
4.	Управниот одбор на Банката врши измени и дополнувања на Тарифата на надоместоците на услугите на Банката од времен карактер и измени за одделни случаи заради остварување на деловната политика и финансискиот план на Банката.